



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 4 јуни 2003
Скопје

Број 37

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

851.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2003 година.

Бр. 07-2546/1
28 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува доброволното предавање на огнено оружје, муниција и експлозивни материји (во натамошниот текст: оружје) што неовластено се поседуваат и држат во Република Македонија, собирањето, складирањето и уништувањето на предаденото оружје, како и легализацијата на оружјето што граѓаните неовластено го поседуваат, а за кое може да се издаде дозвола за оружје согласно со закон.

Член 2

Огнено оружје, во смисла на овој закон, се сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови направи кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат зрно, кугла или сачма.

Муниција во смисла на овој закон се куршуми, патрони, фишеци со запалка, запалки, зрна, сачми и барут.

Експлозивни материји во смисла на овој закон се сите видови бомби, мини, гранати и други направи кои содржат експлозивни материји или запаливи средства, кај кои поради надворешно или внатрешно дејство (тежина, удар, триење, хемиска реакција, електрична енергија и слично) се предизвикува ослободување и создавање на енергија и експлозија.

Член 3

Граѓаните на Република Македонија, лицата со законски престој, како и лицата кои имаат имот или семејство во Република Македонија (во натамошниот

текст: лица), кои неовластено држат оружје, чие набавување, поседување и носење е забрането согласно со Законот за набавување, поседување и носење на оружје, како и лицата кои поседуваат оружје за кое не добиле одобрение за набавување и дозвола за оружје согласно со Законот за набавување, поседување и носење на оружје, врз основа на јавен повик се повикуваат доброволно да го предадат оружјето.

При предавањето на оружјето од ставот 1 на овој член, нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои оружјето доброволно го предаваат.

Против лицата кои ќе постапат согласно со ставот 1 на овој член нема да биде поведена кривична или прекршочна постапка.

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Член 4

За спроведување на овој закон Собранието на Република Македонија формира Координативно тело составено од: претседателот на Комисијата за одбрана и безбедност, четири пратеници од Собранието на Република Македонија, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, министерот за правда, еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа и еден претставник од здруженијата на граѓани и невладини организации.

Составот на Координативното тело го предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

Координативното тело ќе се формира во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Координативното тело избира претседател од редот на своите членови.

Член 5

Координативното тело ќе донесе Национална програма за зголемување на општата сигурност преку доброволно предавање огнено оружје, муниција и експлозивни материји (во натамошниот текст: Национална програма) во рок од 30 дена од денот на формирањето на Координативното тело.

Со Националната програма ќе се утврдат особено: целите и основните принципи на Националната програма, стратешките активности, информативно-пропагандното влијание врз јавното мислење (активна медиумска покриеност на проблемот на неовластеното поседување и држење на оружје, дисеминација на информации), денот на започнувањето на собирањето на оружјето, организацијата на акцијата за собирање на оружјето на теренот, организацијата на складирањето и уништувањето на оружјето.

Член 6

Предавањето на оружјето ќе се врши пред комисији формирани од страна на Координативното тело. Бројот на комисиите се утврдува во Националната програма.

Комисиите од ставот 1 на овој член ќе бидат составени од: по еден претставник на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за правда и двајца претставници од органите на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа пунктот каде што доброволно ќе се предава оружјето.

III. ПОСТАПКА ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО

Член 7

Доброволното предавање на оружјето ќе се врши во рок од 45 дена од денот определен со Националната програма.

Доброволното предавање на оружјето ќе се врши на пунктови определени во Националната програма.

Координативното тело за определените пунктови каде што се врши предавање на оружјето ќе извести меѓународни организации, невладини организации и здруженијата на граѓани, чии претставници можат да присуствуваат при предавањето на оружјето.

Координативното тело ќе ја координира и следи работата на комисиите, ќе соработува со надлежните државни органи, органите на локалната самоуправа, како и со меѓународни организации, невладини организации и здруженијата на граѓани.

Комисиите од членот 6 на овој закон се должни во рок од 15 дена од денот на завршувањето на доброволното предавање на оружјето да поднесат извештај до Координативното тело за резултатите од својата работа.

Координативното тело во рок од 30 дена од денот на приемот на извештаите од ставот 5 на овој член ќе поднесе извештај до Собранието на Република Македонија за спроведените активности и за количеството на предаденото оружје.

Член 8

За предаденото оружје комисиите од членот 6 на овој закон водат посебни евиденции во кои се внесуваат податоци за видот, марката, калибарот, серискиот број (ако оружјето има сериски број) и состојбата во која се наоѓа оружјето.

IV. СКЛАДИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО

Член 9

Предаденото оружје се складира и чува во прописно обезбедени објекти определени во Националната програма.

Член 10

Предаденото оружје ќе биде јавно уништено, во присуство на комисији формирани од Координативното тело, составени од: по еден претставник од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за правда и двајца претставници од Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија.

Во зависност од видот на оружјето, уништувањето ќе го вршат стручни лица од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана на соодветни места определени во Националната програма.

Уништувањето на оружјето од членот 3 став 1 на овој закон ќе се изврши во рок од 90 дена по истекот на рокот од членот 7 став 1 на овој закон.

Координативното тело ќе го контролира уништувањето на предаденото оружје и за спроведената постапка во рок до 30 дена ќе достави извештај до Собранието на Република Македонија.

V. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО

Член 11

На пунктите каде што се врши доброволно предавање на оружјето, лицата кои поседуваат оружје за кое не добиле одобрение за набавување и дозвола за оружје согласно Законот за набавување, поседување и носење на оружје, можат да поднесат барање за издавање на дозвола за оружје.

Барањето за издавање на дозвола за оружје се поднесува до Министерството за внатрешни работи преку комисиите од членот 6 на овој закон. Во барањето треба да бидат содржани следните податоци: лични податоци на лицето (име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, живеалиште и адреса на станот, единствен матичен број на граѓанинот), вид, марка и калибар на оружјето кое е предадено.

Против лицата кои ќе постапат согласни со ставот 1 на овој член нема да биде поведена прекршочна постапка.

Министерството за внатрешни работи, без да го утврди потеклото на оружјето ќе издаде дозвола за оружје, ако лицето кое поднело барање ги исполнува условите пропишани со Законот за набавување, поседување и носење на оружје.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I

P {R DOR {ZIMIN DHE GRUMBULLIMIN VULLNETAR T { ARM {VE T { ZJARRIT, MUNICIONIT DHE MATERIEVE SHP {RTHYESE DHE P {R LEGALIZIMIN E ARM {VE

I. DISPOZITA T { P {RGJITHSHME

Neni 1

Me k[t ligj rregullohet dor[zimi vullnetar i arm[ve t[zjarrit, municionit dhe materieve shp[rthyses (n[tekstin vijues: arm[t] q[n[m[nyr[t[paligjshme i posedojn[dhe i mbajn[n[Republik[n e Maqedonis[, grumbullimin, depoimin dhe shkat[rrimin e arm[ve t[dor[zuara, si dhe legalizimin e arm[ve q[qytetar[t i posedojn[n[m[nyr[t[paligjshme, dhe p[r t[cilat mund t[jepet leje p[r arm[mbajtje n[pajtim me ligjin.

Neni 2

Arm[zjarri, sipas k[tij ligji jan[t[gjitha llojet e pushk[ve, pistoletave dhe revolver[ve, si dhe t[gjitha llojet e mjeteve t[cilat n[n presionin e gazrave t[barutit, p[rimes gypit shkrepin gjyle, plumba ose sa]ma.

Municion sipas k[tij ligji jan[plumbat, patron[t, fishek[t me ndez[s, ndez[set, kok[rrzat, sa]mat dhe baruti.

Mjetet shp[rthyses sipas k[tij ligji jan[t[gjitha llojet e bombave, minave, granatave, dhe mjeteve t[tjera q[p[rmajn[materie shp[rthyses ose mjete ndez[se tek t[cilat p[r shkak t[veprimet t[jasht[m ose t[brendsh[m (pesh[s, gjuajtjes, f[rkimit, reaksionit kimik, energjis[elektrike etj.) shkaktohet lirim dhe krijim i energjis[dhe shp[rthimit.

Neni 3

Qytetar[t e Republik[s s[Maqedonis[, personat me q[ndrim ligjor, si dhe personat q[kan[pasuri ose familje n[Republik[n e Maqedonis[(n[tekstin e m[tejsht[m: personat), t[cil[t n[m[nyr[t[paautorizuar mbajn[arm[, blerja, posedimi dhe mbajtja e t[cilave [sht[ndaluar n[pajtim me ligjin p[r blerje, posedim dhe mbajtje t[arm[ve, si dhe personat t[cil[t posedojn[arm[p[r t[cilat nuk kan[marr[leje p[r blerje dhe leje p[r arm[n[pajtim me ligjin p[r blerje, posedim dhe mbajtje t[arm[ve, n[baz[t[apelit publik ftohen q[vullnetarisht t[i dor[zojn[arm[t.

Gjat[dor[zimit t[arm[ve nga paragrafi 1 i k[tij neni, nuk do t[b[het identifikimi dhe evidentimi i personave t[cil[t arm[t i dor[zojn[vullnetarisht.

Kund[r personave t[cil[t do t[veprojn[n[pajtim me paragrafin 1 t[k[tij neni nuk do t[ngritet procedur[penale ose kund[rvajt[se.

II. ORGANET P{R ZBATIMIN E LIGJIT

Neni 4

P[r zbatimin e k[tij ligji, Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[formon Trup koordinues q[p[rb[het nga: Kryetari i komisionit p[r Mbrojtje dhe Siguri, kat[r deputet[nga Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[, z[vend[skrymini-stri i Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[, ministri i Pun[ve t[Brendshme, ministri i Mbrojtjes, ministri i Drejt[sis[n[p[rfaq[sues nga Bashk[sia e nj[sive t[vetadministrimit lokal dhe nj[p[rfaq[sues nga shoqatat e qytetar[ve dhe organizatat joqeveritare.

P[rb[rjen e Trupit koordinues e propozon Komisioni p[r]shtjet e em[rimeve dhe zgjedhjeve n[Kuvendin e Republik[s s[Maqedonis[.

Trupi koordinues formohet n[afat prej 15 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Trupi koordinues zgjedh kryetarin nga radh[t e an[tar[ve t[vet.

Neni 5

Trupi koordinues do t[miratoj[Programin nacional p[r rritjen e siguris[s[p[rgjithshme p[rmes dor[zimit vullnetar t[arm[ve, municionit dhe materieve shp[rthyese (n[tekstin e m[tejsh[m: Programi nacional) n[afat prej 30 dit[sh nga dita e formimit t[Trupit koordinues.

Me Programin nacional do t[p[rcaktohen sidomos: Q[llimet dhe parimet themelore t[Programit nacional, aktivitetet strategjike, ndikimi informativ-propagandistik ndaj opinionit publik (mbulimi aktiv mediumor i problemit t[posedimit dhe mbajtjes s[paautorizuar t[arm[ve, diseminacionit t[informatave), dita e fillimit t[grumbullimit t[arm[ve, organizimi i aksionit p[r grumbullimin e arm[ve n[teren, organizimi i depoitit dhe shkat[rrimi i arm[ve.

Neni 6

Dor[zimi i arm[ve do t[b[het para komisioneve t[formuara nga Trupi koordinues. Numri i komisioneve p[rcaktohet n[Komisionin nacional.

Komisionet nga paragrafi 1 t[k[tij neni do t[p[rb[hen nga: nj[p[rfaq[sues t[Ministris[s[Pun[ve t[Brendshme, Ministris[s[Mbrojtjes dhe Ministris[s[

Drejt[sis[dhe dy p[rfaq[sues nga organet e vetadministrimit lokal n[territorin e t[cilit gjendet punkti ku vullnetarisht do t[dor[zohen arm[t.

III. PROCEDURA P{R DOR{ZIMIN VULLNETAR T{ ARM{VE

Neni 7

Dor[zimi vullnetar i arm[ve do t[b[het n[afat prej 45 dit[sh nga dita e p[rcaktuar me Programin nacional.

Dor[zimi vullnetar i arm[ve do t[b[het n[punktet e p[rcaktuar me Programin nacional.

Trupi koordinues p[r punktet e p[rcaktuara ku do t[b[het dor[zimi i arm[ve do t[njoftoj[organizatat nd[rkomb[tare, organizatat joqeveritare dhe shoqatat e qytetar[ve, p[rfaq[suesit e t[cil[ve mund t[marrin pjes[n[dor[zimin e arm[ve.

Trupi koordinues do ta koordinoj[dhe p[rcjell[pun[n e komisioneve, do t[bashk[punoj[me organet kompetente shtet[rore, organet e vetadministrimit lokal, si dhe me organizatat nd[rkomb[tare, organizatat joqeveritare dhe shoqata t[qytetar[ve.

Komisionet nga neni 6 t[k[tij ligji jan[t[obliguara q[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e p[rfundimit t[dor[zimit vullnetar t[arm[ve Trupit koordinues t[paraqesin raport p[r rezultatet e pun[s s[tyre.

Trupi koordinues n[afat prej 30 dit[sh nga dita e pranimit t[raporteve nga paragrafi 5 i k[tij neni do t[paraqes[raport Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[p[r aktivitetet e zbatuara dhe p[r sasin[e arm[ve t[dor[zua.

Neni 8

P[r arm[t e dor[zua komisionet nga neni 6 i k[tij ligji mbajn[evidenca t[posa]me n[t[cilat regjistruhen t[dh[nat p[r llojin, mark[n, kalibrin, numrin serik (n[se arma ka num[r serik) dhe gjendjen n[t[cil[n gjendet arma.

IV. DEPOIMI DHE SHKAT{RRIMI I ARM{VE

Neni 9

Arm[t e dor[zua deponohen dhe ruhen n[objekte t[siguruara sipas rregullave t[p[rcaktuara me Programin nacional.

Neni 10

Arm[t e dor[zua do t[shkat[rrohen publikisht n[prani t[komisioneve t[formuara nga Trupi koordinues, i p[rb[r] prej: nga nj[p[rfaq[sues i Ministris[s[Pun[ve t[Brendshme, Ministris[s[Mbrojtjes, Ministris[s[Drejt[sis[dhe dy p[rfaq[sues nga Bashk[sia e nj[sive t[vetadministrimit lokal t[Republik[s s[Maqedonis[.

Var[sisht nga lloji i arm[s, shkat[rrimin do ta b[]n njer[z profesionist nga Ministria e Pun[ve t[Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes n[vende p[rcakate t[p[rcaktuara n[programin nacional.

Shkat[rrimi i arm[ve nga neni 3 paragrafi 1 i k[tij ligji do t[b[het n[afat prej 90 dit[sh pas skadimit t[afatit nga neni 7 paragrafi 1 i k[tij ligji.

Trupi koordinues do ta kontrolloj[shkat[rrimin e arm[ve t[dor[zua dhe p[r pun[n e b[r] n[afat prej 30 dit[sh do t[paraqes[raport Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[.

V. LEGALIZIMI I ARM{VE

Neni 11

N[punktet ku b[het dor[zimi vullnetar i arm[ve, personat t[cil[t posedojn[arm[p[r t[cilat nuk kan[marr[leje p[r blerje dhe leje p[r arm[n[pajtim me Ligjin p[r blerje, posedim dhe mbajtje t[arm[ve, mund t[paraqesin k[rkes[p[r marrjen e lejes p[r arm[.

K[rkesa p[r l[shimin e lejeve p[r arm[paraqitet n[Ministrin[e Pun[ve t[Brendshme p[rmes komisioneve nga neni 6 i k[tij ligji. N[k[rkes[duhet p[rfshir[k[to t[dh[na: t[dh[nat personale t[personit (emri dhe mbiemri, data dhe vendlindja, shtet[sia, vendbanimi dhe adresa e sht[pis[, numri i amz[s t[qytetarit), llojin, mark[n dhe kalibrin e arm[s e cila [sht[dor[zuar.

Kund[r personave q[do t[veprojn[n[pajtim me paragrafin 1 t[k[tij neni nuk do t[ngritet procedur[kund[rva]t[se.

Ministria e Pun[ve t[Brendshme, pa e p[rcaktuar prejardhjen e arm[s do t[l[shoj[leje p[r arm[, n[se personi i cili ka paraqitur k[rkes[i p[rmush kushtet e parapara me Ligjin p[r blerjen, posedimin dhe mbajtjen e arm[ve.

VI. DISPOZITA P{RFUNDIMTARE

Neni 12

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[“.

852.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2003 година.

Бр. 07-2543/1
28 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО
ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО
ВОСТАНИЕ**

Член 1

Се овластуваат АД "ГОЛДМАК" - Радовиш и АД "ЗЛАТАРА" - Крушево да изработат пригодни ковани пари во злато и сребро по повод 100 години од Илинденското востание.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J I
P { R A U T O R I Z I M I N E O R G A N I Z A T { S P { R
P U N I M I N E M O N E D H A V E T { F A R K U A R A
J U B I L A R E M E R A S T I N E 1 0 0 V J E T O R I T
T { K R Y E N G R I T J E S S { I L I N D E N I T**

Neni 1

Autorizohen SHA "GOLDMAK"- Radovish dhe SHA "ZLLATARA"- Krushev[t[b[jn[punimin e monedhave t[farkuara jubilar e n[ar dhe argjend me rastin e 100 vjetorit t[Kryengritjes s[lindenit.

Neni 2

Ky ligj hyn n[fuqi me dit[n e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

853.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со член 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 92/2002 и 98/2002) во точката 8) Комисија за финансирање и буџет под в) за членови, наместо "Игор Ивановски" треба да стои "Рафет Муминовски".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2585/1
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

854.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА**

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35025 Основен суд Скопје 1, Програма 12-Судска администра-

ција, потставката 421111-Електрична енергија се намалува за 100.000 денари, потставката 421112-Водовод и канализација се намалува за 150.000 денари, потставката 422111-Централно греење се намалува за 1.400.000 денари, а потставката 423111-Пошта се зголемува за 1.650.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2483/11
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

855.

Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, бр. 02-30/03 од 19.05.2003 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 19.05.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1127/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

856.

Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, бр. 02-30/2/03 од 19.05.2003 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 10.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1127/2
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

857.

Врз основа на член 50 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на работата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, бр. 02-30/2/03 од 19.05.2003 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 10.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1127/3
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

858.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД КОЖАРСКИ КОМБИНАТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" АД - СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за исплата на паричен надомест по основ на структурни реформи за работниците на Кожарски комбинат "Гоце Делчев" АД Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/2002) во точка 1 став 1 алинеја 1 износот "88.684.680,00" се заменува со износот "90.718.120,00", а во алинеја 2 износот "64.211.300,00" се заменува со износот "66.244.740,00".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2467/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

859.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА "КОЧО РАЦИН" - ПЕХЧЕВО

1. Маноил Стефановски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Пехчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-9/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

860.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА "КОЧО РАЦИН" - ПЕХЧЕВО

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Пехчево се именува Стојан Хаџи Иванов, дипл. професор по историја на книжевностите на народите на СФРЈ, библиотекар во Матичната библиотека.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-9/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

861.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "ФЕТКИН" - КАВАДАРЦИ

1. Марија Боцева се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народната библиотека "Феткин" - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-14/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

862.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "ФЕТКИН" - КАВАДАРЦИ

1. За вршител на должноста директор на Народната библиотека "Феткин" - Кавадарци се именува Маричка Гечева, дипл. социолог, библиотекар во детскиот оддел во Библиотеката.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-14/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

863.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА
ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ - КИЧЕВО

1. Горан Стојановски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-70/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

864.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ЗАПАДНА
МАКЕДОНИЈА ВО НОВ - КИЧЕВО

1. За вршител на должноста директор на Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево се именува Душан Ристески, кустос-советник во Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-70/4
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

865.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ
МУЗЕЈ "КУМАНОВО" - КУМАНОВО

1. Јовица Станковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народниот музеј "Куманово" - Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-71/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

866.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ
"КУМАНОВО" - КУМАНОВО

1. За вршител на должноста директор на Народниот музеј "Куманово" - Куманово се именува Богдан Таневски, дипл. историчар на уметноста со археологија, виш конзерватор во Музејот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-71/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

867.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА "ДИМИТАР БЕРОВСКИ" - БЕРОВО

1. Зоран Мазновски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1194/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

868.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
"ДИМИТАР БЕРОВСКИ" - БЕРОВО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово се именува Звонко Скендерски, кустос во Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1194/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

869.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА "ИЛИНДЕН" - ДЕЛЧЕВО

1. Соња Аврамовска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Илинден" - Делчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1316/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

870.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА
"ИЛИНДЕН" - ДЕЛЧЕВО**

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Илинден" - Делчево се именува Лидија Дамјанова, професор по јужнословенска книжевност со македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1316/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

871.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА
ГРАДИНА - БИТОЛА**

1. Нецбедин Демири се разрешува од должноста директор на Зоолошката градина - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2452/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

872.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА -
БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Зоолошката градина - Битола се именува Африм Јусуфи, виш медицински техничар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2452/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

873.

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека "Григор Прличев" - Охрид, се именуваат:

- а) за претседател
- Славе Банар, писател и публицист,
- б) за членови:
- Рахим Бајрами, машински инженер, вработен во "ЕМО" - Охрид,
- Евда Поповска, писател.
- Од редот на вработените:
- Мариче Боздоганова, библиотекар,
- Софка Костадиноска, административно-финансиски работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-608/3
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

874.

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА
"ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ" - КУМАНОВО**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Библиотеката "Тане Георгиевски" - Куманово, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Лилјана Петрушевска,
- б) членовите:
- Соња Арсовска,
- Трајко Димовски,
- Керими Садет,
- Силвана Станојковска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Библиотеката "Тане Георгиевски" - Куманово, се именуваат:

- а) за претседател
- Трајче Петрушевски, просветен работник во ОУ "Крсте Мисирков" - Куманово,
- б) за членови:
- Бурханедин Цемаили, професор - писател,
- Олгица Вељковиќ, професор.

Од редот на вработените:

- Весна Дамјановска, библиотекар - информатор,
- Мирјана Златановска, библиотекарски манипулант.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-847/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

875.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА-СКОПЈЕ**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Зоолошката градина-Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Вера Петровска,
- б) членовите:
- Васил Гацовски,
- Владимир Забијакин,
- Слободан Петрески,
- Благојче Блажевски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Зоолошката градина-Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
- д-р Мишо Христовски, професор на Ветеринарниот факултет-Скопје,
- б) за членови:

- Александра Порјазовска, дипл. технолог,

- Халиде Палоши, биолог.

Од редот на вработените:

- Атанас Ололовски, дипл. инженер по агрономија и сточарство,

- Мирјана Крстевска, дипл. правник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1195/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

876.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР-КУМАНОВО

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар-Куманово, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Влатко Крстевски,
- б) членовите:
- Миомир Краљевски,
- Чедомир Краљевски,
- Љубица Гојковиќ,
- Митка Милковска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар-Куманово, се именуваат:

- а) за претседател
- проф. д-р Горѓе Младеновски, антрополог,
- б) за членови:
- Антонио Госкиќ, академски музичар,
- Муса Исуфи, актер.

Од редот на вработените:

- Драгиша Димитријевски, актер.
- Горан Илиќ, актер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1314/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

877.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ "САНДЕВО"-С. САНДЕВО - СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Партизанскиот дом "Сандево" с. Сандево-Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
- Горан Новаковски, трговец,
- б) за членови:

- Расим Љоки, трговец,

- Драгољуб Куксановиќ, вработен во Агенцијата за обезбедување "ОСА"-Скопје.

Од редот на вработените:

- Роза Јосифоска, секретар-благајник,
- Марјанчо Кајевик, музичар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1926/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

878.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "25-ТИ МАЈ" - БАЛАНДОВО

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "25-ти Мај"-Баландово, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Влатко Зајков,
- б) членовите:
- Горѓе Димов,
- Раденко Костадинов,
- Коста Собралиев,
- Раде Илиевски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "25-ти Мај"-Баландово, се именуваат:

- а) за претседател
- Благој Ташев, доктор на медицина, вработен во Здравствениот дом во Баландово,
- б) за членови:
- Благоја Цајковски, вработен во Осигурително друштво "КЈУБИ"-ПЕ-Баландово,
- Јован Ширтовски.

Од редот на вработените:

- Виолета Дончева, благајник-архивар,
- Ристо Собралиев, сценски работник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1927/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

879.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "АЦО ГОРЧЕВ" - НЕГОТИНО

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Ацо Горчев"-Неготино, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Влатко Матовски,
- б) членовите:
- Душан Водасов,
- Ристо Велков,
- Благој Шалев,
- Горан Димов.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Ацо Ѓорчев-Неготино, се именуваат:

- а) за претседател
 - Киро Јованов, професор во ДСУ “Св. Кирил и Методиј”-Неготино,
- б) за членови:
 - Борис Камчев, дипл. историчар на уметноста со археологија,
 - Димитар Балкански, стопанственик.

Од редот на вработените:

- Стево Михајлов, раководител на кино,
- Каме Давчев, сценски работник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1928/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

880.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЛАДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР -СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Младинскиот културен центар-Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Михаил Пановски,
- б) членовите:
 - Авзи Мемети,
 - Сашо Петровски,
 - Цветанка Николовска,
 - Ванчо Богоев.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Младинскиот културен центар-Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
 - Никола Гелевски, директор на издавачката куќа “Темплум”,
 - б) за членови:
 - Јасна Шоптрајанова, дипл. електро инженер,
 - Беким Неџири, биохемичар.
- Од редот на вработените:
- Драган Апостолов, раководител на филмска програма,
 - Ванчо Богоев, раководител на техника.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2176/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

881.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Кинотеката на Македонија - Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Димитар Грбевски,
- б) членовите:
 - Трајче Попов,
 - Љубе Цветановски,
 - Дубровка Рубен,
 - Игор Старделов.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Кинотеката на Македонија - Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
 - Томислав Османли, писател и критичар,
- б) за членови:
 - Кадрие Дарлишта, дипл. албаниолог,
 - Елизабета Конеска, етнолог, вработена во Музејот на Македонија - Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје.

Од редот на вработените:

- Владимир Ангелов, филолог,
- Деница Тодоровска, правник-архивист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2234/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

882.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Благој Јанков-Мучето“ - Струмица, се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Стојан Стојанов,
- б) членовите:
 - Петар Маџаров,
 - Мојсеј Трајковски,
 - Ацо Гогов,
 - Ѓорѓи Ненчев.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Благој Јанков-Мучето“ - Струмица, се именуваат:

- а) за претседател
 - Софија Цибулова, кореспондент во Домот,
- б) за членови:
 - Зоран Ристов, професор во СЗУ “Димитар Влахов“ - Струмица,
 - Љупчо Цвеовски, дипл. историчар на уметноста,
 - Тимо Витанов, дипл. инж. агроном, директор на “Европромет“ - Струмица.

Од редот на вработените:

- Димитар Иванов, парногреец.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2235/2
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

883.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ "ПЕЛАГОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом "Пелагонија" - Скопје, се разрешуваат:

- м-р Етем Азири,
- Гоце Видановски,
- Ѓорѓи Илиевски,
- Никола Младеновиќ,
- Љупчо Спасовски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом "Пелагонија" - Скопје, се именуваат:

- Гордана Захаријева, дипл. економист,
- Валериј Пенев, апсолвент на Технолошко-металуршки факултет - Скопје,
- Анета Трипунова, дипл. политиколог,
- Зулкефли Саити, наставник,
- Нури Мазари, економист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2432/1
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

884.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ
ЦЕНТАР "СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Студентскиот центар "Скопје" - Скопје, се разрешуваат:

- Гоце Видановски,
- Васил Гаврилов,
- Ѓорѓи Илиевски,
- Љупчо Спасовски,
- Марија Ташева.

2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот центар "Скопје" - Скопје, се именуваат:

- Ермира Мехмети,
- Никола Глигоров, приватен стопанственик,
- Зоран Трошански, градежен инженер,
- Елена Неделковска,
- Зекир Зекири, дипл. правник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2433/1
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

885.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДО-
СТОПАНСТВО "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС

1. Горанчо Игнов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2521/1
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

886.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
"ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС

1. За директор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес се именува Блажо Бонев, технички раководител во ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2522/1
19 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

887.

Врз основа на член 21 став 5 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 96/2000 и 45/2002), министерот за животна средина и просторно планирање, донесува

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ
ЗА ПРЕКУГРАНИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА ОПАСЕН ОТПАД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување на опасен отпад согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на опасниот отпад и негово одлагање Анекс V А и Анекс V Б ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/97).

Член 2

Известување со упатството за начинот на пополнување (Прилог 1) и патниот налог со упатството за начинот на пополнување (Прилог 2) се поднесуваат на обрасци кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-2170/1
29 мај 2003 година
Скопје

Министер,
Љубомир Јанев, с.р.

[illegible]

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION		
DISPENSAL (Block II) (Block B)		
D1	Deposit into or over land (e.g., landfill, etc.)	
D2	Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludge discharges in soil, etc.)	
D3	Deep injection (e.g., injection of pumpable discharges into wells, salt domes or naturally occurring reservoirs, etc.)	
D4	On-land immobilization (e.g., placement of liquid or sludge discharges into pits, ponds or lagoons, etc.)	
D5	Specifically engineered landfill (e.g., placement into land disposal units which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)	
D6	Release into a water body except surface waters	
D7	Release into environments including sealed incineration	
D8	Biological treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are classified by means of any of the operations under D1 to D12	
D9	Physical chemical treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are classified by means of any of the operations under D1 to D12 (e.g., incineration, chlorination, etc.)	
D10	Immersion on land	
D11	Immersion at sea	
D12	Permanent storage (e.g., replacement of containers in a store, etc.)	
D13	Mixing prior to submission in any of the operations under D1 to D12	
D14	Repackaging prior to submission in any of the operations under D1 to D12	
D15	Storage pending any of the operations under D1 to D12	
RECOVERY OPERATIONS (Block B)		
R1	Use as a fuel (other than to direct incineration) or other means to generate energy	
R2	Solvent reclamation/recovery	
R3	Reclaiming/reclamation of organic substances which are not used as solvents	
R4	Reclaiming/reclamation of metals and metal compounds	
R5	Reclaiming/reclamation of other inorganic materials	
R6	Regeneration of acids or bases	
R7	Recovery of components used for pollution abatement	
R8	Recovery of components from catalyst	
R9	Use of a recycling or other means of previously used oil	
R10	Land treatment: spreading in health or agriculture or biological reclamation	
R11	Use of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10	
R12	Exchange of wastes for substances in any of the operations numbered R1-R11	
R13	Reproduction of materials intended for any operation under R1 to R12	
PHYSICAL STATE (Block 14)		
1	Gas	L Liquid gases
2	Solid matter	S Solvents
3	Vapour/mist	T Other (vapours)
4	Sludge	
TYPE OF PACKAGING (Block 15)		
1	Can	B Barrel
2	Wheeled barrel	T Rail
3	Cylinder	S Box
4	Can	A Kit
5	Drum	M Industrial medium
6	Composite packaging	
7	Pressure vessel	
8	Chambered	
9	Other (specify)	
EXEMPTED (Block 16) and UN CLASS (Block 16)		
EXEMPTED		
1	01	Explosives
2	102	Flammable liquids
3	104	Flammable solids
4	105	Substances or mixtures liable to spontaneous combustion
5	106	Substances which in contact with water are highly flammable
6	107	Oxidizing substances
7	108	Organic Peroxides
8	109	Corrosive (Acidic) substances
9	110	Infectious substances
10	111	Toxic substances
11	112	Substances or mixtures which are extremely toxic
12	113	Corrosive substances
13	114	Substances capable, after disposal, of generating another material, e.g., leachate, the presence of which is the characteristic hazard class.
UN CLASS		
1	201	Toxic substances (Delayed or chronic)
2	202	Ecotoxic substances
3	203	Substances capable, after disposal, of generating another material, e.g., leachate, the presence of which is the characteristic hazard class.

V Substances (Block 17) are the types of waste Y1 to Y10 and waste containing constituents listed under Y10 to Y10, according to the Basel Convention Annex II (B).

IN SPECIFIC CONDITIONS ON CONVERTING TO THE MOVEMENT

REPUBLIC OF MACEDONIA MINISTRY OF ENVIRONMENT AND PHYSICAL PLANNING		BRISE CONFIDENTIAL	
TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE / TRACKING FORM			
1. Exporter (name, address) Contact person: Tel. Fax/Telex:		3. EC-Consignment or Notification no. (1) single movement (1) general multi-lot no. (multiple movements)	4. Serial number of shipment
5. Waste-Consignment (name, address) Contact person: Tel. Fax/Telex:		6. Disposal/recovery (name, address) Contact person: Tel. Fax/Telex:	
7. Importer (name, address) Contact person: Tel. Fax/Telex:		8. Method of disposal (1) (1) code (2) code Technology employed:	
9. 1st Carrier (name, address) Registration No. Tel. Fax/Telex:		9. 2nd Carrier (name, address) Registration No. Tel. Fax/Telex:	
10. Identity of means of transport (1) Date of transfer Signature of Carrier's Representative		10. Identity of means of transport (2) Date of transfer Signature of Carrier's Representative	
11. Description and composition of waste		11. Identity of means of transport (3) Date of transfer Signature of Carrier's Representative	
12. Waste identification code: to country of origin to country of import to country of disposal (country code(s))		13. Actual quantity kg tons	
14. UNCT classification (1) Hazardous ☐ Non-hazardous ☐		15. Packaging (1) Type (1) Number 16. UN classification UN shipping name: UN identification number: UN class (1) UN hazard (1) Y Number:	
17. Special handling instructions		18. Exporter's declaration: I certify that the information in blocks 1-6 and 13-17 above is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally enforceable within national regulations have been integral (18), and that any applicable measures in other national governments are or shall be in force covering the transboundary movement, and that all necessary authorizations have been received from the competent authorities of the States concerned.	
19. Actual date of shipment		Signature: Date:	
TO BE COMPLETED BY IMPORTER/DISPOSER/RECOVERY FACILITY			
21. Shipment received by importer on (1 not disposal/recovery) Quantity received: kg tons Date: _____ Name: _____ Signature: _____		22. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed Date: _____	
23. Shipment received at disposal/recovery on Quantity received: kg tons Date: _____ Name: _____ Signature: _____		24. Signature and stamp	
19. Enter a in appropriate box(es) 20. Enter from these entries, attach information as required by blocks 6 and 11. 21. Not codes in reverse. 22. Immediately contact competent authorities.			

[illegible]

Упатство за пополнување на патниот налог (образец за превоз)

Полиња 1 - 2. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата 1, 2 и 10 на образецот за известувањето.

Поле 3. Во ова поле се впишува бројот од образецот за известување за соодветната пратка и се назначува дали се работи за еднократен превоз (единечно движење) или повеќекратен превоз (генерално известување).

Поле 4. Во ова поле во случаите на повеќе пратки се впишува серискиот број на пратката во однос на вкупниот број на пратки (на пр. 4/11 за четвртата пратка од планираните единаесет).

Полиња 5 - 7. Во овие полиња се впишува име, полната адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на сите превозници на отпадот ако ги има повеќе и името, полната адреса, броевите на телефоните, телефаксите или телекси на лицето за контакт потребно во случај на инцидент. Кога се работи за повеќе превозници, податоците за секој од нив се внесуваат во прилогот.

Полиња 8 - 9. Податоците во овие полиња се впишуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Полиња 10 - 12. Во овие полиња се впишуваат видот на транспортот, бројот на лиценца и/или регистарскиот број на превозното средство како и потписот на превозникот или лице кој е овластен за потпишување. Секоја промена на превозникот мора да содржи цело име, адреса, броеви на телефони и телефакси, број на лиценца и број на регистрацијата на превозното средство, датум на претоварот на пратката со место на претоварот, како и потпис на превозникот (или потпис на лице овластено за потпишување). Првиот датум на утоварот мора да биде идентичен со датумот на почетокот на прекуграничниот превоз.

Полиња 13 - 16. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Поле 17. Во ова поле се впишуваат количината во килограми или во литри за секоја пратка и кога тоа е можно да се приложи образецот за мерењето.

Поле 18. Во ова поле да се впишува начините на пакување и бројот на пакувањето.

Поле 19. Податоците во ова поле треба да се внесуваат идентично со податоците од полињата 17, 18 и 19 на образецот за известување.

Поле 20. Во ова поле се наведуваат некои превентивни мерки кои се однесуваат на пратката посебни побарувања при ракување со отпадоците вклучително и одредби за итност во случај на инцидент, а кои се однесуваат на преработувачите на отпад и вработените кои ракуваат со отпадот.

Поле 21. Се впишува точниот датум на почетокот на превозот. Оваа дата треба да се совпадне со датата на почетокот на превозот внесена во полето 10 на овој образец.

Поле 22. Пред почетокот на превозот на пратката овластеното лице на извозникот/производителот на отпадот мора да го потврди овој образец со свој потпис и дата. Со тоа исто така се заверува вистинитоста на сите податоци и постоењето на финансиска гаранција која ќе биде во сила во текот на прекуграничниот превоз на отпад.

Поле 23. Го заверува увозникот (ако не е преработувач/одлагач) на отпадот при приемот на отпадот на преработка/одлагање. Се внесуваат примените отпадоци во килограми и/или во литри, датата на приемот, името на увозникот, потпис и дата од овластено лице. Потпишана копија од образецот се дава на превозникот. Во соодветниот квадрат се означува со впишување на „X“ дали пратката е примена или одбиена. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го извести својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати пот-

пишана копија до извозникот/производител на отпадот и до надлежен орган на заинтересираните држави. Оригиналот од патниот налог мора да ја следи секоја пратка од почетокот на превозот се до нејзиното пристигнување на одлагањето/преработување.

Поле 24. Ова поле го пополнува одлагачот/преработувачот на отпадот при приемот на отпадот на обработка или одлагање. Во квадратите се впишува „примено“ или „одбиено“, примена количина, датум на прием и име на лицето кое го примило отпадот. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го извести својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена, во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати потпишана копија до извозникот/давател на известувањето и до надлежниот орган на заинтересираните држави.

Поле 25. Ова поле го пополнува одлагачот /преработувачот на отпадот поради заверка на преработката/одлагањето на отпадот. Се впишуваат датумот на преработката/одлагањето и постапката на обработка/одлагање на отпадот.

Поле 26 - 28. Пополнувањето на овие полиња не е посебно барано со Базелската конвенција. Податоците во нив служат за контрола од страна на царинските испостави на државите извозници, државите на транзитот и државите на увозот. Одделни држави бараат царинските испостави да достават копија од образецот за превоз до надлежниот орган на државата кога отпадот го напушта подрачјето на таа држава.

Општи напомени:

Извозникот/производителот на отпадоците ги пополнува полињата од 1 - 9 и од 13-22.

Превозниците ги пополнуваат полињата од 10-12 (првиот поле 10, вториот поле 11 и последниот поле 12).

Увозникот (ако не е истовремено и преработувач) го пополнува и поле 23.

Преработувачот ги пополнува полињата 24 и 25.

Полињата 26 и 27 се пополнуваат од царински органи на секоја држава при влез и излез.

Образецот за превоз (патниот налог) треба да го придружува секој товар. Во случај на генерална нотификација (известување) неопходно е секоја пратка да биде придружувана со поделен патен налог. Во тој случај потребно е да се приложи и копие од известувањето (нотификацијата) со што е дозволено прекуграничното пренесување.

Извозникот/производителот на отпадоците го пополнува патниот налог пред испраќањето на отпадоците.

Првиот превозник го пополнува и го потпишува поле 10. Копие од потпишаниот патен налог остава кај извозникот/давателот на известувањето.

При трансфер на отпадоците секој нареден превозник го пополнува поле 11 односно поле 12 на ист начин како и првиот превозник. Во случај кога превозниците се повеќе од три тогаш истите податоци за нив се приложуваат во прилог на патниот налог при што секое наредно предавање на пратката на друг превозник копија од потпишаниот патен налог треба да остане кај претходниот превозник.

Кога преработувачот ќе ги прими отпадоците овластеното лице од негова страна го пополнува полето 24 и копие од истото дава на последниот превозник. Исто така преработувачот копие треба да испрати и до извозникот, надлежен орган на државата извозничка, државата увозничка и други заинтересирани надлежни органи.

Кога ќе заврши преработката на отпадоците, преработувачот го пополнува полето 25 од образецот и испраќа копие до извозникот, надлежниот орган на државата извозничка, државата увозничка и надлежните органи. Оригиналот од образецот за превоз останува кај преработувачот.

Копијата со завереното поле 25 да се достави во рок не пократок од 180 дена сметано од денот на приемот на отпадоците.

888.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 23 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинуваат:

1) Упатството за минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејства и други опасности („Службен весник на РМ“ бр. 26/93).

2) Правилникот за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства („Службен весник на РМ“ бр. 74/92).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за Владата на Република Македонија и Законот за организација и работа на органите на државната власт.

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на член 12 од Уредбата за организирање, подготвување и извршување на активностите и задачите на цивилната заштита во воена состојба и за формирање и подготвување на единиците и штабовите на цивилната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/92), Владата го донела оспореното упатство за минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејства и други опасности, а врз основа на член 39 од истата уредба, министерот за одбрана го донел оспорениот Правилник за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, министерот донесува правилници, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и другите прописи, кога за тоа е овластен со закон.

Имајќи ја предвид наведената одредба од Законот, Судот оцени дека министерот за одбрана не може да биде овластен со уредба на Владата да донесува правилник со кој се уредува пронаоѓањето и уништувањето на неексплодирани убојни средства.

Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот, Владата на Република Македонија донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Законот за Владата на Република Македонија, во посебна глава IX АКТИ НА ВЛАДАТА поточно во членот 35 определува дека за извршување на законите Владата донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.

Понатаму во членот 36 од овој закон е определено што е предмет на уредување на секој акт на Владата посебно. Така во точката 4) од овој член е уредено дека со упатство Владата го пропишува начинот на работата на министерствата и органите на државната управа.

Не е спорно дека Владата може да носи упатства, меѓутоа ако се има предвид дека согласно Законот за Владата, Владата со упатство го пропишува начинот на работата на министерствата и органите на државната управа, произлегува дека Владата со уредба не може сама себе да се овласти да донесува упатства, кои не се однесуваат на начинот на работата на министерствата и органите на државната управа.

Тргнувајќи од природата на материјата што се пропишува со оспореното упатство на Владата, Судот оцени дека истата не може да биде предмет на уредување на упатство како вид на акт на Владата за кого со закон

е децидно уредено дека со него Владата го пропишува начинот и работата на министерствата и органите на државната управа.

Освен тоа, Уредбата на Владата врз чија основа се донесени Правилникот и Упатството, престанала да важи, па Судот оцени дека оспорените правилник и упатство го изгубиле и основот за нивното донесување.

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 13/2001-б
23 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

889.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 мај 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува член 1 и член 2 став 3 и 4 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална помош донесена од Владата на Република Македонија на 2 декември 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Иван Спиркоски од Прилеп поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 1 и член 2 став 3 и 4 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови од одлуката со Уставот и Законот за социјална заштита.

4. Судот на седницата утврди дека во Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/98, 21/98, 28/2001 и 23/2002) во членот 8 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат „Наведените категории на баратели од точките 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. и 8.5. со поднесување на барањето доставуваат и сметки за потрошена електрична енергија кои се водат на име на носителот на правото или на член на неговото домаќинство.“

Доколку при непосреден увид надлежниот центар за социјална работа утврди намерно пренесување на броилото за потрошена електрична енергија на носителот на правото или на член на неговото домаќинство заради остварување на правото на социјална парична помош, тоа домаќинство не може да го оствари правото на социјална помош наредните 12 месеци.

Доколку носителот на правото со членовите на неговото домаќинство живее во стан или кука под закуп, потребно е заедно со поднесувањето на барањето да достави и договор за закуп за користење на соодветниот станбен простор.“

5. Согласно член 1 став 1 од Уставот, Република Македонија е суверена, самостојна и социјална држава.

Според член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката.

Согласно членот 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.

Според членот 35 од Уставот, Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност. Републиката им гарантира право на помош на неможните и на неспособните за работа граѓани.

Согласно член 91 од Уставот, Владата покрај другото ја утврдува политиката на извршување на законите и другите прописи.

Во членот 1 од Законот за социјална заштита е утврдено дека државата е основен носител на социјалната заштита на граѓаните и обезбедува услови за нејзино остварување. Државата го воспоставува системот на социјална заштита и го овозможува неговото функционирање, обезбедува услови за вршење на социјално-заштитната дејност и развива форми на самопомош.

Според член 29 став 1 од Законот за социјална заштита лицата способни за работа и социјално необезбедени, кои според други прописи не можат да обезбедат средства за egzистенција, имаат право на социјална парична помош.

Според став 2 на член 29 од законот поблиските услови, висината, критериумите и начинот на остварување на правото од став 1 на овој член ги утврдува Владата.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува овластувањето на Владата поблиску да ги утврди условите, висината, критериумите и начинот на остварување на правото на социјална парична помош.

6. Тргувајќи од анализата на наведените уставни и законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на член 1 од одлуката според која Владата предвидела дополнителен критериум за остварување на правото на социјална парична помош кое право барателот може да го оствари доколку при поднесување на барањето поднесе доказ дека електричното броило се води на име на подносителот или на член на неговото домаќинство, Судот смета дека Владата со утврдување на дополнителниот критериум ги пречекорила уставните рамки и основи за поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Ова дотолку повеќе што Законот за социјална заштита не ги утврдил основните критериуми за остварување на правото на социјална парична помош, а овластувањето на Владата не е во насока на операционализација на законската одредба од член 29 став 2 од Законот за социјална заштита, туку основ и за утврдување на правото на социјална парична помош, кои односи спаѓаат во доменот на законодавната власт што не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 4, член 91 алинеја 5 и член 96 од Уставот.

7. Понатаму Судот утврди дека во член 2 став 3 и 4 од одлуката е предвидено дека по ставот 1 на член 14 се додаваат два нови ставови во кои е предвидено дека по истекот на периодот од шест години настанува прекин на користење на социјална помош во наредните 24 месеци.

Правото на социјална помош домаќинството може повторно да го оствари согласно критериумите утврдени во Одлуката по истекот на периодот од ставот 2 на овој член.

8. Имајќи ги предвид веќе наведените уставни и законски одредби како и содржината на член 2 ставови 3 и 4 од Одлуката според кои по протек на шест години настанува прекин на користење на социјалната парична помош во наредните 24 месеци, кое право корисникот повторно може да го оствари согласно критериумите од одлуката Судот смета дека со предвидувањето на институтот прекин на правото на користење на социјална парична помош за определен временски период кој прекин го утврдува Владата се доведува во прашање социјалната функција на државата, односно таа функција е суспендирана од Владата за определен временски период, а лицето кое било корисник и кое и по протек на шест го-

дини е социјален случај не може да го оствари тоа право на кој начин се повредуваат уставните одредби за карактерот на државата прокламирана како социјална држава и остварување на начелото на социјална заштита и социјална сигурност на човекот и граѓанинот.

9. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски и д-р Милан Недков.

У. бр. 9/2003
22 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

890.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 мај 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува членот 69 став 1 во делот: „плаќа коморски уписан влог“ и членот 84 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2002), како и Одлуката за утврдување на висината на коморскиот уписан влог, донесена од Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на ден 29 јануари 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2003).

2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на членовите од Статутот и Одлуката означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Гоце Божиновски од Скопје, Марика Петровска од Струмица, Сузана Илиевска од Куманово, Данаил Данаиловски од Струмица, Благој Кошулчев од Велес и Костадин Давидковски од Скопје, со Решение У.бр. 51/2003 од 15 април 2003 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите означени во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот за адвокатурата.

Со ова решение Судот истовремено изрече и привремена мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на одредбите од Статутот и Одлуката означени во точката 1 од оваа одлука, а врз основа на кои издавањето на лиценцата за работа се условува со претходно плаќање на коморски уписан влог.

5. Судот на седницата утврди дека според содржината на член 69 став 1 од Статутот, по уписот во именикот адвокатот плаќа коморски уписан влог, го определува седиштето на канцеларијата и му се издава лиценца за работа, за што ја известува Комисијата за прием.

Во член 84 од Статутот е определено дека, коморскиот уписан влог се плаќа по упис на адвокатот во Именикот на адвокатите. Висината на коморскиот уписан влог ја утврдува Управниот одбор со своја одлука и не може да биде помала од 500 евра ниту поголема од 2.000 евра во денарска противвредност.

Во член 1 од Одлуката за утврдување на висината на коморскиот уписен влог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2003), предвидено е: по уписот во Именикот на адвокатите во Адвокатската комора на Република Македонија, новите адвокати ќе плаќаат коморски уписен влог во висина од 1.000 евра во денарска противвредност. Во членот 2 од Одлуката е определено дека истата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

6. Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Во став 2 од оваа одредба е определено дека, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор, според ставот 5 на истата одредба од Уставот.

Во член 10 став 1 од Законот е предвидено дека, правото на вршење на адвокатската дејност согласно со овој закон се стекнува со уписот во Именикот на адвокатите на Адвокатската комора на Република Македонија. Во став 2 од оваа одредба е предвидено, по уписот во Именикот на адвокатите на Адвокатската комора на Република Македонија на упишаниот адвокат му се издава лиценца за работа.

Членот 12 од Законот ги регулира условите под кои се врши уписот во именикот и тоа: државјанин на Република Македонија, исполнување на општите услови за засновање на работен однос во органите на државната управа, дипломиран правник со положен правосуден испит и уживање на углед за вршење на адвокатската дејност.

Според содржината на Главата VI Адвокатската дејност, точка 2. Постапка за прием, упис, издавање и одземање на лиценца од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија (особено членовите 68 и 69) сумарно гледано постапката се одвива на следниот начин: прво се добива решение за прием на кандидатот, се дава свечена изјава, се врши упис во именикот, се плаќа уписен коморски влог, се определува седиштето, па на крајот се издава лиценца за работа. Или според изложениот редослед, уплатата на коморскиот уписен влог редоследно доаѓа пред определувањето на седиштето, по што се издава лиценцата за работа.

7. Тргувајќи од содржината на членот 10 од Законот, правото на вршење на адвокатска дејност се стекнува со уписот во именикот, по што на адвокатот му се издава лиценца за работа. Меѓутоа, според опсирениот член 69 став 1 од Статутот, произлегува дека помеѓу уписот во именикот и издавањето на лиценцата, следува уплата на коморскиот уписен влог, од кои причини Судот оцени дека коморскиот уписен влог е посебен услов за добивање на лиценца за работа, кој како таков не е предвиден во законските одредби.

Со поставениот редослед во постапката за добивање на лиценца од оспорениот член 69 став 1 од Статутот, според Судот се повредува правото на слободен избор на вработувањето гарантирано во членот 32 став 1 од Уставот. Истото се однесува и на оспорениот член 84 став 1 од Статутот кој предвидел уплатата на коморскиот уписан влог да се изврши по уписот на адвокатот во именикот, бидејќи со самиот упис не се добива лиценцата за работа и таа следи откако ќе се плати за коморскиот уписан влог. Според тоа, лицето кое нема да биде во материјална можност да го плати коморскиот уписан влог во определениот износ од 1000 евра, според одредбата од Статутот и оспорената одлука, автоматски нема да добие лиценца за работа, иако претходно, добило решение за прием и дало свечена изјава и веќе е упишано во Именикот на адвокатите, и покрај фактот што таква законска можност изрично не е предвидена.

Од тука, коморскиот уписен влог е законска категорија, но според Судот, во одредбите на Статутот и Одлуката е поставен како дополнителен услов за обавувањето на адвокатска дејност и е предвиден како услов надвор од рамките на Законот за адвокатурата.

8. Од изнесените причини, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Со оглед на конечноста и извршноста на оваа одлука, Судот го стави вон сила и решението за привремена мерка и одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски и д-р Милан Недков.

У.бр. 51/2003
22 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта, донесен од министерот за образование и наука, а објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 36 од 02 јуни 2003 година, констатирани се технички грешки во обрасците, поради што се дава следната исправка:

- во Образецот 7-в, објавен на стр. 21, се бришат зборовите: "Стр. 2";

- Образецот 8-1, објавен на стр. 21, се заменува со
Образецот 8-1, што следува;

Сбрана, бр. 8-1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(името и адресот на ученикот/ите на чие име се издава)

Главна школа бр. _____, _____, _____

СВИДЕТЕЛСТВО

на ученикот/ите _____

(името и адресот на образованието - на образователното учреждение)

(името и адресот на ученикот/ите на чие име се издава)

име - презиме на _____

родба и пол _____

го _____ година

ма _____

(името на родител/ите) _____

образование _____

државност _____

државјанство _____

на учебната 20____ / 20____ година на _____

дат уредба во _____

на образователно - на образователно учреждение _____

страна и го посетил/а овој устан _____

на образователно - на образователно учреждение _____

Наставно прегледно

Потпишане _____

Наставнички организации _____

потпишани _____

Сведок/и на кој/ите е издадено ученик/ите/учениците/ите _____

го _____

(името на родител/ите на образователно учреждение)

ма _____

(името на родител/ите) _____

година _____

ма _____

година _____

Издадено на _____

ма. бр. _____

Директор _____

Стр. 1

Ученикот/ите е верифициран со дат бр _____ на _____ година на _____

(името на родител/ите на образователно учреждение)

Издадено на _____

ма. бр. _____

Директор _____

Стр. 1

- во Образецот 8-2 и во Образецот 8-3, објавени на стр. 22, зборовите: "Стр. 1" се ставаат зад 12-тата линија.

Од Редакцијата

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Алии Себаедин од Гостивар, ул. "Боге Велјаноски" бр. 53, против тужената Алии, родена Фејзулаи Шпреса, со непозната адреса.

Бидејќи тужената е недостапна, а во интерес на постапката, полномошникот на тужителот му предложи на судот да и се постави привремен застапник.

Судот го прифати предлогот на полномошникот на тужителот, па за привремен застапник на тужената го поставува Ферат Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената по тужбата по предметот П.бр.485/2003.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 485/2003.
(14515)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Черкези Емир од Скопје, против тужената Надире Асани од с.Жировница, сега со непозната адреса во Италија.

Полномошникот на тужителот му предложи на судот, бидејќи не е позната адресата на тужената, да се постави привремен застапник.

За привремен застапник на тужената Надире Асани, со непозната адреса на живеење, и се поставува адвокатот Александар Јованоски од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената и нејзините права пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 478/2003.
(14526)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар се води вонпроецна постапка, за лишување од вршењето на родителските права, заведена по предлогот на Основното јавно обвинителство во Дебар, против учесниците Целадин Камберовски и Лутвија Камберовска од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикуваат учесниците Целадин Камберовски и Лутвија Камберовска, да се јават до овој суд, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или да ја достават сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јават во определениот рок, нивните интереси ќе ги застапува привремен назначен застапник до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, ВПП. бр. 66/03.
(14513)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за надомест на штета, од тужителот Фонд за здравствено осигурување, ПС Кочани, против тужениот Ангелов Љупчо од Кочани, сега во Америка со непозната адреса. Вредност на спорот 101.956,00 денари.

Се повикува тужениот Ангелов Љупчо од Кочани, сега со непозната адреса во Америка, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник и тоа Орце Филипов - соработник во Основниот суд во Кочани, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 151/96.
(14527)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Кимете Шерифи од село Групчин, тетовско, против тужениот Сефедин Шерифи од село Групчин, сега со непозната адреса во Р.Италија.

Бидејќи тужениот Сефедин Шерифи, од татко Јумни, е со непозната адреса, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на постапката.

Во спротивно, судот ќе му постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 584/2003.
(14672)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителката Гзиеме Мустафи од Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 7, против тужениот Бујар Ефраим Мустафи од село Радиовце, Тетово.

Бидејќи тужениот Бујар Ефраим Мустафи е со непозната адреса, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на постапката.

Во спротивно, судот ќе му постави времен старател, застапник кој ќе ги штити неговите права по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 591/2003.
(14674)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд се води спор за надомест на штета, по тужба на АДОР "Кјуби Македонија" - Скопје, против Михајловски Митко и Зорица од Штип, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 62.660,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавувањето да се јават во судот или да постават свој полномошник.

Доколку тужените не се јават во судот или не постават свој полномошник во утврдениот рок, во понатамошниот тек на постапката ќе ги застапува привремен застапник.

За привремен застапник се назначува лицето Димова Евица - стручен соработник при овој суд.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.160/03. (14532)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.6/03 од 04.04.2003 година, во трговскиот регистар го запиша Здружението на Турци "Гунеш" од Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 5/3/16.

Се запишува Здружението на граѓани - Здружение на Турци "Гунеш" од Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 5/3/16, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.272.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон чување и негување на културните и етничките традиции на Турците во Република Македонија, ќе се залага за интеграција на Турците во општественото образование, помош на социјални случаи и нивни згрижувања, подобрување на меѓунационалните односи како услов за подобрување на правата на граѓаните, залагање за подобар и покралитетен живот на граѓаните без разлика на националната и верска припадност и за подобрување на правата на Турците во Република Македонија.

Здружението на граѓани - Здружение на Турци "Ѓунеш" од Куманово има седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 5/3/16.

Здружението на граѓани - Здружение на Турци "Ѓунеш", со седиште во Куманово, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 04.04.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 6/03. (14395)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.16/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот регистар го запиша Здружението на фармери на Општина Липково "Агрокултура" од с.Липково, со седиште во с.Липково.

Се запишува Здружението на фармери на Општина Липково "Агрокултура" од с.Липково, со седиште во с.Липково, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.278.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон координирање и усогласување на програмските активности на членовите на здружението, учество на семинари заради стручно усовршување, развивање добра соработка со сите здруженија и организации на фармери од земјата и странство, набавка на основни средства и репроматеријали за вршење на дејноста на фармери.

Здружението на фармери на Општина Липково "Агрокултура" од с.Липково има седиште во с.Липково.

Здружението на фармери на Општина Липково "Агрокултура", со седиште во с.Липково се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 16/03. (14396)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.14/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот регистар го запиша Хуманитарното здружение "Толеранца" од с.Матејче, со седиште во с.Матејче.

Се запишува Хуманитарното здружение "Толеранца" од с.Матејче, со седиште во с.Матејче, со скратен назив ХЗ "Толеранца", во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.277.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон подобрување на социјално хуманитарната состојба на граѓаните, лицата во тешка материјална состојба и развој на демократските процеси во Република Македонија.

Хуманитарното здружение "Толеранца" од с.Матејче има седиште во с.Матејче.

Хуманитарното здружение "Толеранца" со седиште во с.Матејче, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 14/03. (14397)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.18/03 од 07.05.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Невладиното здружение на граѓани "Дора" од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 60.

Се запишува Невладиното здружение на граѓани "Дора" од Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 60, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.276.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон подигање на свеста на жената во рурални средини, психосоцијален развој на деца, учество во организирање на разни јавни манифестации од едукативно-културен карактер, експозити и друго давање хуманитарна помош на загрозени семејства, подигање на еколошката свест кај граѓаните, интеграција на жената во сите сфери на животот, борба против алкохолот, дрогата, проституцијата, сидата и подобрување на положбата на жената во семејството.

Невладиното здружение на граѓани "Дора" од Куманово има седиште во Куманово, на ул. "Тоде Мендол" бр. 60.

Невладиното Здружение на граѓани "Дора" од Куманово, со седиште во Куманово, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 18/03. (14398)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.9/03 од 07.05.2003 година, во трговскиот регистар го запиша Здружението на индивидуални земјоделци "Ран Производ 2002" од с.Студена Бара - Куманово, со седиште во с.Студена Бара.

Се запишува Здружението на индивидуални земјоделци "Ран Производ 2002" од с.Студена Бара - Куманово, со седиште во с.Студена Бара - Куманово, со скратен назив Здружение "Ран Производ 2002", во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.275.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон зголемување на земјоделското производство, унапредување на земјоделското производство според потребите на домашниот и странскиот пазар преку запознавање на најсовремените научни достигнувања во областа на земјоделството преку стручни предавања, семинари, трибини, посета на саеми, организирано снабдување на членството со репроматеријали и организиран настап на пазарот.

Здружението на индивидуални земјоделци "Ран Производ 2002" од с.Студена Бара - Куманово има седиште во с.Студена Бара - Куманово.

Здружението на индивидуални земјоделци "Ран Производ 2002", со седиште во с.Студена Бара - Куманово, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 07.05.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 9/03. (14399)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.7/03 од 25.04.2003 година, во трговскиот регистар го запиша Здружението на граѓани "Унија за култура на Власи", со седиште на ул. "Лесковачка" бр. 52/1-18, Куманово.

Се запишува Здружението на граѓани "Унија за култура на Власи" од Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 52/1-18, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.274.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон унапредување и заштита на културниот идентитет на Власите и употреба на влашкиот јазик, делење на хуманитарна помош на свои членови и средина во која дејствува, покренува иницијативи и предлози пред научни институции во РМ и надвор од неа по расветлување и осознавање на минатото на Власите и ќе ги развива добрите меѓунационални односи во Општината и РМ.

Здружението на граѓани “Унија за култура на Вла-си“ од Куманово има седиште во Куманово, ул. “Ле-сковачка“ бр. 52/1-18.

Здружението на граѓани “Унија за култура на Вла-си“ со седиште во Куманово, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 25.04.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 7/03. (14400)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-то Зг.бр.12/03 од 04.04.2003 година, во трговскиот ре-гистар го запиша Здружението на пчеларите “Нектар-Липково“ од с.Липково, Општина Липково.

Се запишува Здружението на пчеларите “Нектар-Липково“ од с.Липково, Општина Липково, со седиште во с.Липково, Општина Липково, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр.273.

Основните цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон организи-рање на активности за чување и ширење на пчеларс-твото, припрема на пчеларите со основни знаења за ра-бота со пчелите, снабдување на пчеларите со основни материјали за работа со пчелите, и соработка со држав-ни органи, други здруженија на граѓани за развој на пчеларството.

Здружението на пчеларите “Нектар-Липково“ од с.Липково, Општина Липково, се стекнува со својство на правно лице со денот на запишувањето во региста-рот на 04.04.2003 година.

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 12/03. (14401)

Основниот суд во Ресен, во регистарот на здруже-нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 6/03, го запиша Здружението на граѓани со назив Здружението за граѓански иницијативи “Лобинг“.

Здружението има за цел остварување на економ-ски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски права, интереси и уверување во согласност со Уставот и Законот, пот-тикнување и реализација на младински иницијативи, заштита и унапредување на животната средина, под-држување на иницијативи, активности и реализација на проекти за подигнување на образованието и култу-рата на граѓаните.

Седиштето на Здружението е во Ресен, нас. “Цркви-ште“ бр. 3/1.

Лице овластено за застапување на Здружението е Татјана Кулумовска, претседател на Здружението.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 6/03. (14535)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Регио-налниот сојуз на земјоделците АГРО-ТИКВЕШИЈА Кавадарци, со скратен назив АТ-Кавадарци.

Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. “Благој Крстик“ бр. 4, Кавадарци.

Основни цели и задачи на Здружението се:

- негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењата со научни достигнувања во земјата и странство;

- организирање и предавање, семинари и курсеви и учество на натпревари и други собири во земјата и странство;

- унапредување на земјоделието, подигање на про-дуктивноста на трудот во регионот и пошироко, доби-вање на поголем профит од сите дејности на земјодели-ето, како и маркетинг;

- усмерување на производството според потребите на домашниот и странскиот пазар преку непосредни договори помеѓу заинтересираните страни;

- директно учество во разговорите со највисоките органи за пласман на производството;

- поттикнување и зголемување на земјоделското производство и намалување на зависноста од увоз;

- изнаоѓање на пазари во странство, воспоставување на контакти со странски купувачи и пласман на произ-водите преку Агро-берза;

- максимално користење на производните ресурси со добивање на поевтина храна, како и користење на научно-техничките сознанија и соработка со научните институции во Македонија;

- подобрување на животниот стандард на земјодел-ските производители;

- поврзување и соработка со сите субјекти во Маке-донија, како и надвор од неа, кои се директно поврзани со земјоделското производство;

- водење на маркетиншка пропаганда, поддржана од Владата на Република Македонија, Министерството за земјоделство и други субјекти, а за подобар квалитет на македонското производство.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 5/03.

(14537)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-шение II. Ст. бр. 316/03 од 30.05.2003 година е отворе-на претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над долж-никот НИП НОВА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седи-ште на ул. “Мито Хацивасилев Јасмин“ бб, со сметка 40100-603-13890 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Републи-ка Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Ан-гелина Гогушевска од Скопје, со адреса на ул. “АС-НОМ“ бр. 58-1/24, Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, да испи-та дали постојат причини за отворање на стечајната по-стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-никовиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и га-ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот НИП НОВА МАКЕДО-НИЈА АД Скопје да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простор-ии за да може да ги спроведе потребните дејствија, ка-ко и да му допушти увид во трговските книги и негова-та деловна документација.

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-логот за отворање стечајна постапка на ден 16.06.2003 година во 12 часот во соба 72 на овој суд во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 179/03 од 02.04.2003 го-дина, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги “ФЕКОН-АРЧИ“ Рамиз ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-

ште на бул. "Партизански одреди" бр. 9, со жиро сметка број 40100-601-445903 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 020249897-8-03-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14418)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 291/03 од 08.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "МУНИ-ПРОМ" ЦО увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Средно Коњари, со жиро сметка број 40110-601-51558 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ - Скопје и регистарска влошка број 1-6836-0-0-0, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "МУНИ-ПРОМ" ЦО увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Средно Коњари, со жиро сметка број 40110-601-51558 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ - Скопје и регистарска влошка број 1-6836-0-0-0, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Де се објави огласот на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14419)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 334/03 од 28.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАГИКО Марица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 27, и жиро сметка број 540-0000002136-58 при Тутунска банка АД Тетово, со регистарска влошка бр. 02024-8537-8-03-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14498)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 328/03 од 28.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги УКРАС ВП ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 92/1-5, и жиро сметка број 210-0565575701-75 при Тутунска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 020463717-3-03-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14499)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/02 година, над Друштвото за угостителство, трговија на големо и мало и услуги "Змија" Васил и др. ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 48, Трег. бр. 010092147-3-12-000, со жиро сметка 290-2000000118-75, дејност угостителство, се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (14510)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 43/02 од 28.05.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за сообраќај, трговија и услуги Грила ДООЕЛ Пробиштип, ул. "Јордан Стојанов" бр. 30, со жиро сметка бр. 200000000531843 кај Стопанска банка АД Скопје, филијала Пробиштип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за сообраќај, трговија и услуги Грила ДООЕЛ Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците во постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за сообраќај, трговија и услуги Грила ДООЕЛ Пробиштип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (14511)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 30/03 од 28.05.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет со текстил, кожна галантерија, парфимерија и колонијал МИА-ДООЕЛ Св. Николе, ул. "Моша Пијаде" бр. 25, со жиро сметка бр. 200000090-969502 кај Стопанска банка-Свети Николе.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет со текстил, кожна галантерија, парфимерија и колонијал МИА-ДООЕЛ Св. Николе, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговско друштво за производство и промет со текстил, кожна галантерија, парфимерија и колонијал МИА-ДООЕЛ Св. Николе да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (14512)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 98/03 од 19.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и угостителство МАК МОЗАИК Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 36/2-7, со жиро сметка 40100-601-485953 и регистарска влошка 020405457-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за трговија и угостителство МАК МОЗАИК Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14524)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 161/02 од 30.01.2003 година према ДООЕЛ "Месара" од с. Велешта, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14733)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 140/02 од 26.02. 2003 година према ПП "Аге" од с. Велешта, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14734)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 45/03 од 16.04.2003 година према ДООЕЛ "Мерцедес М" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14742)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 44/03 од 16.04.2003 година према ДООЕЛ "Компани Мисоски" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14735)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 38/03 од 16.04.2003 година према ДООЕЛ "Скарпе транс" од с. Лабуништа, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14736)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 33/03 од 28.03.2003 година према ЈТД "Цехо" од с. Подгорци, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14737)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 32/03 од 28.03.2003 година према ДООЕЛ "Ели" од с. Делогожда, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14738)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 30/03 од 03.04.2003 година према ППТУ "Бебек -Комерц" од с. Вевчани, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14739)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 29/03 од 28.03.2003 година према ТП "Милисав Саво Битолкоски" од с. Берово, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (14740)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.79/03 од 22.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ на големо и мало, услуги и транспорт увоз-извоз Еверест ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 300030000033548 што се води при Комерцијална банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14654)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.83/03 од 12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт и трговија Ласер ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 200000008890169 што се води при Стопанска Банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14655)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.81/03 од 12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТУ ХИДРА увоз-извоз ДОО од Струмица, со жиро

сметка бр. 2000000028214479 што се води при Тутунска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14656)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.84/03 од 19.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец Тони Божин Најденов т.п. од с.Мокриево, Ново Село, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-61673 што се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14657)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.65/03 од 14.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Столе пром ДООЕЛ од с.Сачево, Општина Муртино, со жиро сметка бр. 2000000028932861 што се води при Стопанска Банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14658)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.69/2003 од 12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДППУТ Цеце-промет увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 210-05633630201-85 што се води при Тутунска Банка АД Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14659)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 48/2003, отвори стечајна постапка над должникот ТУП "Доктор Лука" - Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник, согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14660)

Стечајниот совет кај Основниот суд во Штип, во стечајната постапка на должникот ТК "Македонка - Општествен стандард и трговија" АД во стечај - Штип, донесе решение Ст.бр.6/00 од 27.05.2003 година со кое отворената стечајна постапка над должникот ТК "Македонка - Општествен стандард и трговија" АД во стечај - Штип, ул. "Брегалничка" бб, со жиро сметка бр. 20000025511477 кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала во Штип, со решение на овој суд Ст.бр.6/00 од 08.12.2000 година се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистраци на овој суд заради запишување во трговскиот регистар, до катастарот и други органи заради запишување во јавните книги.

Изводот од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (14662)

Стечајниот совет кај Основниот суд во Штип, во стечајната постапка на должникот ТК "Македонка постелнини" АД во стечај - Штип, донесе решение Ст.бр.4/00 од 21.05.2003 година со кое отворената стечајна постапка над должникот ТК "Македонка постелнини" АД во стечај - Штип, ул. "Брегалничка" бб, со жиро сметка бр. 20000000024914733 кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала во Штип, со решение на овој суд Ст.бр.4/00 од 08.12.2000 година се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистраци на овој суд заради запишување во трговскиот регистар, до катастарот и други органи заради запишување во јавните книги.

Изводот од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (14663)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр.13/03 од 25.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник "Вишна Трејд" од Богданци и жиро-сметка бр. 200000011096016 при Стопанска банка, филијала Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "Вишна Трејд" од Богданци се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (14664)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.72/02 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство, услуги и транспорт ГРАЦИЈЕЛА ЕКСПОРТ, Младен ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр.138, со жиро сметка бр. 41500-601-43991 што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.3387/98, со регистарска влошка бр. 02004867-8-03 од 06.11.1998 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (14665)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Зиси Доновски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство, услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и со број на жиро-сметка 3000000000986429 отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14407)

Ликвидаторот Маневски Владимир од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 29/1, Скопје, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5611/02 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало СЛОВИН МАК-ЛАУРЕАТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 32, со жиро-сметка 210051537430138 во Тутунска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (14411)

Врз основа на член 651 од Законот за трговски друштва, ликвидациониот управник на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЈО КОМЕРЦ експорт-импорт Пајазит и други ДОО бул. "Александар Македонски" бр. 27, Скопје - во ликвидација, ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 3 месеци од денот на објавата на огласот.

Пријавите се поднесуваат на адреса: ликвидационен управник Бранко Кузманоски, адвокат од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 17.

Од ликвидаторот. (14593)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 188/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над ППС Виго Винаца, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над ППС Виго Винаца, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (14668)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 6/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над ПУТП Лиман Делчево, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над ПУТП Лиман Делчево, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (14670)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 172/02 од 03.04.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над ППС Темел, с. Смојмирово, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над ППС Темел с. Смојмирово, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се вои при овој суд.

Од Основниот суд во Штип.

(14671)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижниот имот сопственост на Илинден АД Скопје: стан во Скопје на ул. "Партизанска", зграда 1, влез 2, кат 5, стан 48, двособен, во површина од 87 м² и зграда 1, влез 2, кат 5, лоџии и балкони бр. 48, со површина од 5 м², на К.П. 1696/17 за КО Карпош, според имотен лист бр. 28971 издаден од ДЗГР Катастар Скопје, заснован е залог-хипотека со Договор за хипотека ОДУ бр. 66/03 и негов Анекс ОДУ бр. 156/03 од 27.05.2003 год. кај нотарот Поповски Слободан од Скопје, корист на заложенитот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје за 3.000.000,00 денари, кои произлегуваат од договорот за краткорочен кредит за обртни средства, одстанати намени бр. 01-687 од 03.04.2003 год., склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје и АДГ ИЛИНДЕН. (14073)

Врз основа на Договор за залог-хипотека од прв ред со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци под ОДУ бр. 421/2003 од 23.05.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, со седиште на ул. "12-та Бригада" бб во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО-ПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 8 во Кавадарци, како заложен должник, е засновано заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложенитот должник, во корист на заложенитот доверител, а кој имот се наоѓа на К.П. 10682, зграда 1, влез 3, мезанин, намена на зграда 00570 во м.в. "М. Пијаде", со површина од 82 м² и на К.П. 10682, зграда 1, влез 3, приземје, намена на зграда 00570 во м.в. "М. Пијаде", со површина од 44 м², или вкупна површина од 126 м², заведен во Имотен лист бр. 9705 за КО Кавадарци 2 и кое право е запишано во ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци. (14230)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 708/2, м.в. "Бела Земја", нива, класа 4, со површина од 1305 м², видно од ПЛ број 436, КО Мралино, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Давидовска Веса за цена од 300.000,00 денари и недвижен имот кој се наоѓа на К.П. бр. 708/4, м.в. "Бела Земја", нива, класа 4, со површина од 582 м², видно од ПЛ 434, КО Мралино" издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Стевановски Славе, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (14214)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Шабановски Музафер, нива во КО Батинци, заведена во Поседовен лист бр. 95, на К.П. 1428, план 5, скица 15, во м.в. "Бунар", култура нива, класа 7, со вкупна површина од 1921 м², сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 200 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. "Нице Планина" број 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (41218)

Се продава недвижен имот за КО Кишава во ПЛ бр. 76 за КО Кишава: К.П. 5, ливада, класа 4, на м.в. "Залејте" со површина од 2216 м², К.П. 274, нива, класа 6, на м.в. "Врештат" со површина од 1818 м², К.П. 438, нива, класа 8, на м.в. "Лајти", со површина од 3413 м², К.П. 616, нива, класа 6, на м.в. "Грујња", со површина од 3534 м², К.П. 722, нива, класа 6, на м.в. "Село", со површина од 1500 м², К.П. 745, нива, класа 3, на м.в. "Село", со површина од 40 м², К.П. 747, под објект на м.в. "Село", со површина од 60 м², К.П. 747, нива, класа 3, на м.в. "Село", со површина од 32 м², К.П. 747, двор, на м.в. "Село", со површина од 250 м², К.П. 762, нива, класа 3, на м.в. "Пртеј", со површина од 2420 м², К.П. 867, под објект на м.в. "Село", со површина од 205 м², К.П. 867, нива, класа 3, на м.в. "Село", со површина од 381 м², К.П. 867, двор, на м.в. "Село", со површина од 500 м², К.П. 891, ливада, класа 6, на м.в. "Лали Балас", со површина од 4107 м², К.П. 923, ливада, класа 4, на м.в. "Ариште", со површина од 3751 м², К.П. 1128, нива, класа 3, на м.в. "Пртеј", со површина од 3312 м², или се заедно со вкупна површина од 27539 м², сопственост на Алиевски Рустем од с. Кишава, а сега во Австралија, преку полномошникот Салиевски Сефер од с. Кишава, за вкупна купопродажна цена од 80.000 американски долари или во денарска противвредност износ од 4.160.000,00 денари, по среден курс на НБРМ на денот на објавувањето на огласот.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (14264)

Се продава недвижен имот-нива, 6-та класа, со површина од 1056 м², што се наоѓа на К.П. 546/9, м.в. "Чуприја", евидентирано во Поседовен лист бр. 421, за КО Батинци, сопственост на Мартин Трајановски, Живко Трајановски и Светлана Жоговска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната надвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23. (ДТЦ "Стара Рампа"). (14024)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/9 идеален дел од 2/9 идеален дел од КП 211/2, план 5, скица 7, викано место "Јурија", култура нива, класа 3, со површина од 3675 м², запишана во Поседовен лист бр. 345 за КО Злокуќани, сопственост на Блажевски Милан, Костадиновски Божин, Блажевски Цветан, Блажевски Бранко и Костадиновски Славчо, за вкупна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (14408)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Прждево, парцела број 436/2 во место викано "Бочниците" нива со површина од 3861 м² во Катастарска општина Прждево, сопственост на Илиевски Борис од Неготино, ул. "Партизанска" бр. 272, цена на продажба 42.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (14533)

Се продава земјоделско земјиште: 5/15 идеален дел од КО Глишиќ, КП бр. 766, план 004, скица 004, место викано "Градиште" култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 1.655 м² и 5/15 идеален дел од КО Глишиќ, КП бр. 766, план 004, скица 004, место викано "Градиште" култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 1.655 м², сопственост на Перио Костадинов од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 1265 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (14534)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составена во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 59/03 од 20.05.2003 година, склучен помеѓу Друштвото за производство, промет и услуги Хромос-Пестициди Зоран Догазански и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/3 во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија, производство, превоз и услуги Арком ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. "Борко Талев" бр. 58 во Штип, како заложен должник, засновано е заложно право-регистрациран залог од прв ред врз подвижни идни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 26.05.2003 година со деловен идентификационен број 10720030000060. (14741)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1795917 издаден на име Костовски Јанче, ул. "Моша Пијаде" бб, Крива Паланка.

Пасош бр. 1237142 издаден од СВР-Дебар на име Кулафку Гзим, ул. "В. Влаховиќ" бр. 74, Дебар. (14530)

Пасош бр. 1352506 издаден од СВР-Тетово на име Накије Бериша, с. Јажинце, Тетово. (14539)

Пасош бр. 1278986 издаден од СВР-Скопје на име Адеми Мевљуди, с. Буковиќ, Скопје. (14555)

Пасош бр. 1697786 издаден од СВР-Гостивар на име Мемеди Ширин, с. Дебреше, Гостивар. (14591)

Пасош бр. 1664529 издаден од СВР-Скопје на име Хаки Ерман, ул. "Аврам Писевски" бр. 55, Скопје. (14594)

Пасош бр. 481576/94 издаден од СВР-Скопје на име Бериша Наим, ул. "П. Неделковски" бр.3, Скопје. (14603)

Пасош бр. 1394302/00 издаден од СВР-Скопје на име Шабани Берат, ул. "Црвени брегови", Скопје. (14612)

Пасош бр. 1040860/97 издаден од СВР-Скопје на име Реџеп Кефсер, ул. "Ц. Димов" бр. 83/2-3, Скопје. (14621)

Пасош бр. 1154183 издаден од СВР-Скопје на име Мартин Неделковски, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/2-10, Скопје. (14636)

Пасош бр. 1060629/97 издаден од СВР-Скопје на име Франц Мех, бул. "Партизански одреди" бр. 143/35, Скопје. (14667)

Пасош бр. 1137174 издаден од СВР-Куманово на име Авдији Тевиде, ул. "К. Антевски" бр. 35-а, Куманово. (14669)

Пасош бр. 685657/95 издаден од СВР-Скопје на име Чичевски Ристо, ул. "Б. Стефковски" бр. 58, Скопје. (14677)

Пасош бр. 565120/95 издаден од СВР-Скопје на име Сенат Калач, с. Љубин, Скопје. (14683)

Пасош 1591739 издаден од СВР-Тетово, на име Мисими Агрон, с. Боговиње, Тетово. (14685)

Пасош бр. 1377517 издаден од СВР-Скопје на име Ристовска Зорица, ул. "Партизански пат" бр. 31 нас. "Драчево", Скопје. (14694)

Пасош бр. 1550965 издаден од СВР-Скопје на име Радовановиќ Александра, ул. "Ленинова" бр. 29 -3/10, Скопје. (14726)

Пасош бр. 1092871 на име Арсовски Данче, с. Вирче, Делчево. (14730)

Пасош бр. 1770559 на име Трајанова Јаготка, ул. "М. Тито" бр. 128, Делчево. (14731)

Пасош бр. 1603507 издаден од СВР-Скопје на име Стојановска Оливера, ул. "Петре Филиповски Гарката" бр. 8, Скопје. (14743)

Пасош бр. 836308/96 издаден од СВР-Скопје на име Спиркоски Дејан, ул. "43 Бис" бр. 52, Скопје. (14755)

Пасош бр. 1719101 на име Јованоска Маја, ул. "Крум Точко" бр. 5, Охрид. (14758)

Пасош бр. 200201 на име Сашко Герасимов, ул. "Бел Камен" бб, Кочани. (14759)

Пасош бр. 0681618 издаден од СВР-Скопје на име Печеновиќ Мичо, ул. "М. Митевски" бр. 13/6-13, Скопје. (14760)

Пасош бр. 1545600 на име Азири Лулзим, Дебар. (14761)

Пасош бр. 1628836 на име Фетаовски Бурхан, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 97, Куманово. (14762)

Пасош бр. 1801924/02 на име Сејди Газменд, ул. "И. Р. Лола" бр. 359, Тетово. (14763)

Пасош бр. 1456928/00 издаден од СВР-Скопје на име Бадри Абдула, ул. "Топанска" бр. 9, Скопје. (14767)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 35/03 на име Костовски Стефан, ул. "Д. Груев" бр.1/7-18, Скопје, наместо: "пасош бр.1418445/00" треба да стои: "пасош бр. 1418443/00. (13045)

Чекови од тековна сметка бр. 7848579 од бр. 604-4889 до бр. 6044895 и од бр. 1274793 до бр. 1274801 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мишковска Милица, Скопје. (14538)

Чекови од тековна сметка бр.09800394 од бр. 00-19000812073 до бр. 0019000812086 издадени од Комерцијална банка на име Бојациевски Коста, Скопје. (14540)

Работна книшка на име Тасевска Анета, ул. "С. Фронт" бр. 18/4, Штип. (14545)

Работна книшка на име Неим Саити, Скопје. (14549)
 Работна книшка на име Фатмир Селими, Скопје. (14550)
 Работна книшка на име Џевдет Џафери, Скопје. (14592)
 Работна книшка на име Аврамов Владимир, Скопје. (14595)
 Работна книшка на име Јованов Венци, с. Фурка, Гевгелија. (14596)
 Работна книшка на име Трајче Марков, ул. "Ф. Кулаков" бр. 58, Неготино. (14598)
 Работна книшка на име Јанкоска Гордана, Скопје. (14604)
 Работна книшка на име Димитриевска Калина, Битола. (14610)
 Работна книшка на име Елизабета Христова, ул. "Прилепска" бр. 60/02, Битола. (14611)
 Работна книшка на име Ангелче Анев, ул. "В. Влаховиќ" бр. 2/17, Св. Николе. (14618)
 Работна книшка на име Каревска Татијана, ул. "Партизанска" бр. 69, Демир Хисар. (14622)
 Работна книшка на име Мапути Афет, с. Порој, Тетово. (14626)
 Работна книшка на име Шабан Шабани, с. Копаница, Скопје. (14647)
 Работна книшка на име Дамовски Зоран, Скопје. (14661)
 Работна книшка на име Милошевски Ангелче, Скопје. (14678)
 Работна книшка на име Поп Тонев Методија, Скопје. (14682)
 Работна книшка на име Сузана Боцевска, Скопје. (14687)
 Работна книшка на име Димоски Крсте, Скопје. (14725)
 Воена книшка на име Дејан Талески, ул. "Романија" бр. 20, Гостивар. (14635)
 Воена книшка на име Андоновски Александер, Скопје. (14676)
 Воена книшка на име Тодоровски Александар, Скопје. (14680)
 Свидетелство на име Тања Милева, Радовиш. (14546)
 Свидетелство на име Филип Коровин, Радовиш. (14547)
 Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Ј.Б.Тито" на име Петровска Маја, Скопје. (14548)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Емин Дураку-Буковиќ" на име Артан Адеми, Скопје. (14551)
 Свидетелство од 1 година на име Шуклев Јани, Гевгелија. (14597)
 Свидетелства на име Костова Весна, Велес. (14599)
 Свидетелство на име Кијович Ерват, Прилеп. (14600)
 Свидетелство на име Ѓорѓиоски Владимир, Прилеп. (14602)
 Свидетелство на име Дојчиноски Ристе, Прилеп. (14605)
 Свидетелство од 8 одделение на име Кленкоски Сеад, Струга. (14606)
 Свидетелство од 8 одделение на име Казим Балбона, Куманово. (14607)
 Свидетелство на име Ивановска Гордана, Ресен. (14608)
 Свидетелство на име Аљил Амети, Куманово. (14617)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Лиридон Салиу, Скопје. (14619)
 Свидетелство од 8 одделение на име Мислими Сафет, Тетово. (14623)
 Свидетелство на име Ремзи Емрули, Тетово. (14624)

Свидетелство од 1 година на име Стефаноска Александра, Тетово. (14627)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Ѓорѓиевска Елизабета, Ресен. (14628)
 Свидетелство од 7 одделение на име Јосев Христијан, Св. Николе. (14631)
 Свидетелство на име Бозациевска Љупка, Гевгелија. (14632)
 Свидетелство на име Чипова Вероника, Гевгелија. (14633)
 Свидетелство на име Фијуланин Сафет, Велес. (14634)
 Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"-Скопје на име Костовски Даниел, Скопје. (14666)
 Свидетелства за 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ "Панајот Гиновски" на име Јорданова Рада, Скопје. (14684)
 Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Попова Катерина, Скопје. (14688)
 Свидетелство за 3 година издадено од ТУЦ "Цветан Димов" на име Саид Суад, Скопје. (14732)
 Ученичка книшка на име Алексоса Радмила, с. Јакимово, Винаца. (14629)
 Индекс бр.10647, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" издаден од Филозофски факултет-книжевност на име Вучиќ Јованка, Скопје. (14542)
 Индекс на име Илиевска Софче, Штип. (14614)
 Диплома од средно Англиско училиште за возрастни издадена од Работнички универзитет на име Вучиќ Јованка, Скопје. (14541)
 Диплома на име Симоноска Анета, ул. "Самоилова" бр. 1/4, Прилеп. (14601)
 Диплома на име Николовска Ангелина, Гостивар. (14615)
 Диплома на име Турковиќ Шевала, ул. "4-ти Јули" бр. 122, Градско, Велес. (14620)
 Диплома за завршено средно образование издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Башким Адеми, Скопје. (14728)
 Лична карта на име Илјази Љеринда, с. Одри, Тетово. (14625)
 Уверение на име Милковски Миле, ул. "11-ти Октомври" бр. 3, Пробиштип. (14630)
 Даночна картичка бр. 5030998188622 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Џекара "Пепи", Скопје. (14528)
 Книшка за летање издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба-Скопје на име Милена Станојковиќ, Скопје. (14673)
 Питомечка легитимација издадена од Воена академија Скопје на име Томески Драган, Скопје. (14681)
 Штедна книшка бр. 1050002018 издадена од Алфа банка на име Слободан Ѓорѓевски, Скопје. (14727)
 Престанува со вршење занаетчиска дејност "Сена"-Сенадија Дупљак, Скопје. (14679)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 34/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

2. Предмет на набавката

Опрема за заштита на компјутерска мрежа и нејзино премрежување од Токен Ринг во Етернет.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
- Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.
4. Рок на испорака.
5. Сервис и одржување.
6. Референтна листа.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста;
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|----------------------|----------|
| - цена | 40 бода; |
| - рок на испорака | 15 бода; |
| - квалитет | 15 бода; |
| - начин на плаќање | 10 бода; |
| - референтна листа | 10 бода; |
| - сервис и одржување | 10 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 17.06.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, како и оние за кои цените не се искажани во денари односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Спецификацијата може да ја подигнете во просториите на МВР, Сектор за финансии и други заеднички работи, зграда 5, спрат 4, канцеларија бр. 18 од 08-10 часот.

- При подигнување на спецификацијата се уплатува износ од 5.000,00 денари.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141, 143-210 за ЛОТ 1 и 143-220 за ЛОТ 2.
- МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/02) и Одлуката бр. 02-5097/1 од 26.05.2003 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 20-2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.
- Предмет на повикот е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за изведба до фаза карабина на станбено деловен објект О-5 (Л-1, Л-2 и Л-3) во општина „Чаир“ - Скопје.
- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.
- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА

- Понудувачите чија дејност е предмет на повикот, своето учество да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:
 - Документ за регистрација за вршење на дејност.
 - Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација во оригинал или заверена фотокопија на нотар, не постара од 6 месеци.
 - Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење дејност во оригинал или заверена фотокопија на нотар, не постаро од 6 месеци.
 - Економско - финансиски бонитет (член 24 од Законот за јавни набавки):
 - Документ за бонитет од Централен регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар, не постар од 6 месеци.
 - Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар, не постара од 6 месеци.
 - Техничко - технолошки бонитет (член 25 од Законот за јавни набавки):
 - Список на изградени објекти во последните три години со вредности, име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот за квалитетно и навремено изведување на работите.
 - Список на стручен кадар и работно искуство на истиот, што ќе се ангажира на конкретниот објект.
 - Список на расположлива опрема наменета за изведба на објектот и други физички капацитети за реализирање на набавката.
 - Организациона поставеност.

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување, а за посочените подизведувачи да се достават истите (сите) документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап (договор со подизведувачите).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон).

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2.

- Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права.

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето (согласно член 16 од Законот за јавни набавки).

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Управата за хидрометеоролошки работи по трет пат, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРОТИВ-ГРАДОБИЛНИ РАКЕТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по Јавниот повик бр. 1/2003 е Управата за хидрометеоролошки работи, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. „Скупи“ бб - Скопје.

2. Предмет на набавката се 250 противградобилни ракети, со следните карактеристики:

- да бидат со домет над 7000 м;
- да бидат спакувани во транспортен лансиран контејнер со надворешен дијаметар од 60 мм;
- испалувањето да се врши со електричен стартер;
- да имаат вграден пиротехнички тајмер;
- во ракетата да биде вграден реагенс на база на сребрен јодид (AgJ).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на единица производ (противградобилна ракета) со сите даноци и давачки, изразена во денари;
- начин на плаќање;
- рок на испорака;
- гарантен рок;
- постпродажен сервис и техничка помош.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
6. Сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.
7. Каталогиза за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема.
8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел.
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се постапи од шест месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--|----------|
| - економски најповолна понуда | |
| во поглед на цената | 45 бода; |
| - рок на испорака | 15 бода; |
| - начин и услови на плаќање | 5 бода; |
| - гарантен рок | 25 бода; |
| - постпродажен сервис и пружање техничка помош | 10 бода. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата да се достави согласно со одредбите од Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, согласно член 20 од Законот за јавни набавки.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.06. (среда) 2003 година, во 10 часот во просториите на Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. „Скупи“ бб, Скопје, во присуство на овластени претставници од понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

БИЛАНС НА УСПЕХ

Врз основа на член 16 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002), Фондот за осигурување на депозити Скопје, објавува

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte & Touche финансиските извештаи ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Фондот на 31 декември 2002 и 2001 година, резултатите од работењето, промените во капиталот, како и паричните текови за годините што тогаш завршуваат, во согласност со сметководствените стандарди важечки во Република Македонија.

Како што е прикажано во белешката 15 кон приложените финансиски извештаи, евентуалното обесштетување на осигурените депозити на физички лица во Експорт-Импорт банка АД, Скопје, кое би го извршил Фондот во согласност со Законот, ќе предизвика намалување на резервите на сигурност.

БИЛАНСИ НА УСПЕХ

Години што завршуваат на 31 декември 2002 и 2001
(во илјади денари)

	2002	2001
Приходи по основ на камати	65,072	49,928
Деловни расходи	(8,772)	(9,220)
Добивка од деловно работење	56,300	40,708
Останати приходи	446	863
Добивка пред оданочување	56,746	41,571
Даноци и придонеси од добивка	(8,602)	(6,255)
Добивка за тековниот период	48,144	35,316

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2002 и 2001 година
(во илјади денари)

	2002	2001
АКТИВА		
ОБРТНИ СРЕДСТВА		
Парични средства	1,020,803	21,115
Пласмани во хартии од вредност	-	617,168
Побарувања по основ на премии	1,197	296
Дадени аванси	-	106
Активни временски разграничувања	1,999	2,117
Вкупно обртни средства	1,023,999	640,802
Основни средства, нето	611	486
ВКУПНА АКТИВА	1,024,610	641,288
ПАСИВА		
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		
Обврски за штета	1,966	1,986
Останати краткорочни обврски	2,526	2,440
Вкупно краткорочни обврски	4,492	4,426
Резерви на сигурност	961,674	594,183
КАПИТАЛ		
Капитал	10,300	10,300
Акумулирана добивка	48,144	32,379
Вкупен капитал и акумулирана добивка	58,444	42,679
ВКУПНА ПАСИВА	1,024,610	641,288

Според белешка 9 на 31 декември 2002 година, вкупните средства на Фондот изнесуваат 2,97% од вкупните депозити на физичките лица во банките и штедилниците во Република Македонија (на 31 декември 2001 - 1,6%).

Во согласност со Законот за хартии од вредност и Законот за трговските друштва, ЗК “Пелагонија“ АД Битола, го објавува ревидираниот Финансиски извештај за 2002 година во кој се содржани: Независно ревизорско мислење, Биланс на успехот и Биланс на состојба.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗК “ПЕЛАГОНИЈА“ АД

Извршивме ревизија на придружниот биланс на состојба на ЗК “Пелагонија“ АД - Битола (“Комбинатот“) на 31 декември 2002 година, како и на поврзаните со него извештаи за билансот на успех и паричен тек за годината тогаш завршена. Одговорноста за финансиските извештаи е на раководството на Комбинатот. Наша одговорност е да искажеме независно мислење, базирано на извршената ревизија.

Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, објавени од Меѓународната федерација на сметководители. Овие стандарди изискуваат да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобијеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз основа на тестирање на евиденциите што ги поткрепуваат износите и образложенијата во финансиските извештаи. Таа исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Според наше мислење финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Комбинатот на 31 декември 2002 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за годината тогаш завршена, во согласност со македонските закони.

30 април 2003 година
СкопјеКПМГ ДООЕЛ
ЗК “Пелагонија“ АД
Финансиски извештаи

Биланс на успех

За годината завршена на 31 декември 2002

Во илјади денари	2002	2001
Реализација	694.495	690.896
Трошоци на реализација	(598.247)	(871.570)
Бруто добивка / (загуба)	96.248	(180.674)

Останати приходи од дејноста	5.598	9.565
Административни расходи	(65.970)	(71.634)
Останати расходи од дејноста	(32.520)	(33.849)
Добивка / (загуба) од редовно работење	3.356	(276.592)

Приходи од финансирање - нето	47.680	37.523
Добивка / (загуба) пред оданочување	51.036	(239.069)

Данок од добивка	-	-
Добивка / (загуба) за годината	51.036	(239.069)

Биланс на состојба

На 31 декември 2002 година

Во илјади денари	2002	2001
Активa		
Материјални вложувања	512.979	561.386
Аванси за материјални вложувања	4.055	-
Нематеријални вложувања	248	455
Биолошки средства	91.296	78.619
Вложувања во хартии од вредност	222.714	207.957
Останати финансиски побарувања	2.236	2.236
Вкупно постојани средства	833.528	850.653
Залихи	307.544	240.345
Биолошки средства	287.830	327.217
Побарувања за данок од добивка	565	2.788
Побарувања од купувачи и други побарувања	236.511	226.127
Депозити во банки орочени на и над три месеци	-	11.489
Парични средства и паричен еквивалент	288.929	230.208
Вкупно тековни средства	1.121.379	1.038.174
Вкупна актива	1.954.907	1.888.827

Пасивa		
Акционерски капитал	738.184	738.184
Резерви	198.315	197.310
Задржана добивка	811.765	757.536
Вкупно капитал и резерви	1.748.264	1.693.030

Обврски за кредити	89.523	95.578
Вкупно долгорочни обврски	89.523	95.578
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	111.065	100.219
Обврски за кредити	6.055	-
Вкупно тековни обврски	117.120	100.219
Вкупна пасива	1.954.907	1.888.827

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 21 беа одобрени од директорите на ЗК "Пелаго-нија" АД - Битола на 30 април 2003 година и потпишани во нивно име.

МАКПЕТРОЛ АД - СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади денари	Белешки	2002	2001
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	4	503.365	216.987
Побарувања од купувачи	5	712.526	786.393
Останати краткорочни побарувања	6	223.694	224.609
Пресметани приходи однапред платени трошоци	7	102.237	159.611
Краткорочни кредити	8	181.643	170.297
Залихи	9	876.250	690.245
Вкупно тековни средства		2.599.715	2.248.142
Долгорочни средства			
Основни средства	10	4.902.248	4.971.475
Аванси за основни средства		3.380	74.527
Долгорочни вложувања	11	360.520	334.719
Долгорочни кредити		166.099	141.610
Материјални права		1.456	
Вкупно долгорочни средства		5.433.703	5.522.331
ВКУПНО СРЕДСТВА		8.033.418	7.770.473

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	12	1.456.579	870.367
Примени аванси	13	231.097	363.404
Краткорочни кредити	14	514.856	1.130.852
Останати тековни обврски	15	568.278	523.383
Вкупно тековни обврски		2.770.810	2.888.006
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски по кредити	16	657.533	582.149
Останати долгорочни обврски	17	984.384	984.384
Вкупно долгорочни обврски		1.641.917	1.566.533
Акционерски капитал		2.940.532	2.950.528
Резерви		787.396	2.078.535
Акумулирана загуба		-107.237	-1.713.129
Вкупно капитал		3.620.691	3.315.934
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		8.033.418	7.770.473

Белешките содржани од страна 10 до 22 се составен дел на овие финансиски извештаи

МАКПЕТРОЛ АД - СКОПЈЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјада денари	Белешки	2002	2001
Приходи од продажба на домашен пазар			
Приходи од продажба на домашен пазар		14.357.801	11.862.959
Приходи од продажба на странски пазар			
Приходи од продажба на странски пазар		219.164	461.913
Вкупно деловни приходи			
Вкупно деловни приходи		14.576.965	12.324.872
Набавна вредност на продадена стока			
Набавна вредност на продадена стока		-12.860.437	-11.104.651
Други деловни трошоци			
Други деловни трошоци	19	-1.458.193	-1.313.477
Амортизација			
Амортизација		-442.558	-435.291
Вкупно деловни трошоци			
Вкупно деловни трошоци		-14.761.188	-12.853.419
Загуба од деловно работење			
Загуба од деловно работење		-184.223	-528.547
Приходи од камати			
Приходи од камати		180.921	277.717
Позитивни курсни разлики			
Позитивни курсни разлики		263.681	
Останати приходи			
Останати приходи	20	354.864	369.356
Трошоци по камати			
Трошоци по камати		-89.512	-63.516
Негативни курсни разлики			
Негативни курсни разлики		-68.268	-53.282
Исправка на вредност на сомнителни и спорни побарувања			
Исправка на вредност на сомнителни и спорни побарувања		-340.033	-177.514
Останати расходи			
Останати расходи		-28.397	-241.378
Добивка/загуба пред оданочување			
Добивка/загуба пред оданочување		89.033	-417.164
Данок од добивка			
Данок од добивка			
Нето добивка/загуба			
Нето добивка/загуба		89.033	-417.164

Белешките содржани од страна 10 до 22 се составен дел на овие финансиски извештаи

Биланс на успех	2002	2001
Вкупно деловни приходи	14.576.965	12.324.872
Вкупно деловни трошоци	-14.761.188	-12.853.419
Добивка/загуба од деловно работење	-184.223	-528.547
Приходи од останати активности	799.466	647.073
Трошоци од останати активности	-526.210	-535.690
Добивка/загуба од останати активности	273.256	111.383
Добивка/загуба пред оданочување	89.033	-417.164
Нето добивка/загуба	89.033	-417.164

ТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Опис на позицијата	Образлож.	2002 ден.000	2001 ден.000
Реализација	3(а); 4	373.908	409.740
Трошоци на реализација	3(б); 5	-362.262	-481.731
БРУТО ДОБИВКА/ЗАГУБА		11.546	-71.991
Останати оперативни приходи	3(в); 6	126.591	148.847
Останати оперативни расходи	3(г); 7	-103.554	-84.142

ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		34.583	-7.286
Приходи од финансирање и останати приходи	3(д); 8	14.263	26.074
Расходи од финансирање и останати расходи	3(д); 9	-37.444	-15.199
Вредносно усогласување на амортизација	2; 10	-122	0
Резервации за трошоци		0	0
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		11.280	3.589
Данок од редовни активности	3(и)	-3.969	-770
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНИТЕ АКТИВНОСТИ		7.311	2.819
Вонредни приходи		0	0
Вонредни расходи		0	0
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		0	0
Данок од вонредни активности		0	0
Останати даноци кои не се искажани во претходните позиции		0	0
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ		0	0
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		7.311	2.819

ТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образлож.	2002 ден.000	2001 ден.000
АКТИВА			
Парични средства и хартии од вредност	11	14.459	3.874
Побарувања од продажба	3(и);12	84.672	95.919
Краткорочни финансиски вложувања	13	30	0

Останата краткорочна актива и активни временски разграничувања	14	3.682	20.546
Залихи	3(ј);15	18.454	11.545
ВКУПНО краткорочна актива		121.297	131.884
Долгорочни финансиски вложувања	3(љ);16	46.280	52.540
Нематеријални и материјални вложувања	3(ж);(с);17	283.567	288.826
Вкупно долгорочна актива		329.847	341.366
ВКУПНА АКТИВА		451.144	473.250

ТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образлож.	2002 ден.000	2001 ден.000
ПАСИВА И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи	3(к);18	20.574	35.185
Краткорочни обврски од финансирање	3(н);19	13.264	23.310
Останати краткорочни обврски и пасивни временски разграничувања	20	17.137	17.161
Вкупно краткорочна пасива		50.975	75.656
Долгорочни обврски		0	0
Долгорочни резервирања		0	0
ВКУПНА ПАСИВА		50.975	75.656
Уплатен капитал	3(њ)	237.335	235.429
Премии на акции		0	0
Резерви	3(о)	18.033	17.451
Ревалоризациона резерва	3(м)	0	0
Акумулирана добивка		137.490	141.895
Пренесена загуба (-)		0	0
Добивка за финансиската година		7.311	2.819
Загуба за финансиската година (-)		0	0
ВКУПНО КАПИТАЛ		400.169	397.594
ВКУПНО ПАСИВА И КАПИТАЛ		451.144	473.250

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 04.07.2003 година (петок).

АКЦИИ

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Поопласт	Струга	1.278.914	744.456	58,21%	14.561	10,23	Производство на други производи од пластични маси
2	Нова Трговија	Штип	2.060.011	1.049.782	50,96%	205.338	1,02	Трговија на мало со текстил
3	Винарска ангаба – Тиквеш	Канадарци	10.558.180	4.060.758	38,46%	79.421	10,23	Производство на вино
4	Интернационал	Велес	1.789.522	22.547	1,26%	440	5,11	Угостителство и трговија
5	Козјак	Куманово	873.781	23.505	2,69%	921	2,56	Високоградба
6	Македонска кинга	Скопје	611.469	182.214	29,80%	3.564	5,11	Издавачка дејност и трговија
7	Современ дом	Прилеп	3.500.664	263.776	7,54%	51.590	0,51	Производство на тапаширан, корпусен мебел и градежна столарија
8	Живино – комери	Штип	3.201.976	713.417	22,28%	139.532	0,51	Живинарство
9	Фортресс – Ини	Скопје	1.053.287	323.138	30,68%	12.640	2,56	Измилување на складирани и деловен простор
10	Силника – Рудник Чајле	Гостивар	654.300	35.571	5,44%	696	5,11	Производство на неметални минерали
11	Семенарство	Скопје	539.652	52.777	9,78%	10.322	0,51	Мелене и лупење на жита

УДЕЛИ

Р.Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Неметали	с.Чешиново, Кочани	230.081	28.584	12,42%	2.858	Производство на неметални минерали
2	Старт 97	Струмица	47.999	3.264	6,80%	326	Одгледување на житни растенија и други посеви и производство на семе од нив и трговија
3	Мак - Сурина	Скопје	11.346	2.898	25,54%	290	Собирање и преработка на индустриски отпад

Наведените акции и удели ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност на 04.07.2003 година (петок). Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 11.07.2003 година (петок).

Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6084
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	5715
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4672
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	0
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8493
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8910
16	Производство на тутунски производи	8726
17	Производство на текстилни ткаенини	4333
18	Производство на предмети за облека: до-работка и боење на крзно	3403
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1497
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4744
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7363
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8481
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	12111
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	11594
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4567
26	Производство на производи од други неметални минерали	8893
27	Производство на основни метали	8041
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6316
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6932
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7789
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	8397
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4826

33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	10737
34	Производство на моторни возила, прикол-ки и полуприколки	5586
35	Производство на други сообраќајни средства	7669
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5425
37	Рециклажа	4486
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10641
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7850
45	Градежништво	5182
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8685
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9416
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5810
55	Хотели и ресторани	5900
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6229
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	14362
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10165
64	Поштенски активности и телекомуникации	12579
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	14420
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	14723
67	Помошни активности во финансиското посредување	20421
70	Активности во врска со недвижен имот	10605
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6078
72	Компјутерски и сродни активности	8854
73	Истражување и развој	9014
74	Други деловни активности	8467
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8360
80	Образование	7488
85	Здравство и социјална работа	7657
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7528
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10371
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7312
93	Други услужни дејности	8720
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Бр. 08-3292/1
26 мај 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2000), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2003 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2003 година во однос на просечните цени на мало во 2002 година изнесува 1,9%.

Директор,
м-р **Дончо Герасимовски**, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
851. Закон за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето.....	1
852. Закон за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание.....	3
853. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	4
854. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
855. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	4
856. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	4
857. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	5
858. Одлука за изменување на Одлуката за исплата на паричен надомест по основ на структурни реформи за работниците од Кожарски комбинат "Гоце Делчев" АД - Скопје.....	5
859. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Пехчево.....	5
860. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Пехчево.....	5
861. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народната библиотека "Феткин" - Кавадарци.....	5
862. Решение за именување вршител на должноста директор на Народната библиотека "Феткин" - Кавадарци.....	5
863. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево.....	6
864. Решение за именување вршител на должноста директор на Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево.....	6
865. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народниот музеј "Куманово" - Куманово.....	6
866. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот музеј "Куманово" - Куманово.....	6
867. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово.....	6
868. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово.....	6
869. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Илинден" - Делчево.....	6
870. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Илинден" - Делчево.....	7
871. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Зоолошката градина - Битола.....	7
872. Решение за именување вршител на должноста директор на Зоолошката градина - Битола.....	7
873. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека "Тригор Прличев" - Охрид.....	7
874. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Библиотеката "Тане Георгиевски" - Куманово.....	7
875. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Зоолошката градина - Скопје.....	7
876. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар - Куманово.....	8
877. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Партизанскиот дом "Сандево" - с. Сандево - Скопје.....	8
878. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "25-ти Мај" - Валандово.....	8
879. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Ацо Горчев" - Неготино.....	8
880. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Младинскиот културен центар - Скопје.....	9
881. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Кинотеката на Македонија - Скопје.....	9
882. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Благој Јанков-Мучето" - Струмица.....	9
883. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом "Пелагонија" - Скопје.....	10
884. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Студентскиот центар "Скопје" - Скопје.....	10
885. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес.....	10
886. Решение за именување директор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес.....	10
887. Правилник за формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување на опасен отпад.....	10
888. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 13/2001-6 од 23 април 2003 година.....	14
889. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 9/2003 од 22 мај 2003 година.....	14
890. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 51/2003 од 22 мај 2003 година.....	15
Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	16
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2003 година.....	31
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2003 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.